



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-331.

Среда, 19 февруари 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XIV

Цена на овој број е 100.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажна одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

87.

Врз основа на членот 92 став 1 од Законот за органите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

За службениците на органите на внатрешните работи (во натамошниот текст: службениците) важат одредбите од Законот за јавните службеници и прописите донесени врз основа на него, доколку со одредбите од Законот за органите на внатрешните работи и со оваа уредба не е определено поинаку.

##### Член 2

Платата на службениците се состои од основна плата и од положајна плата.

Покрај платата, на службениците им припаѓа и посебен додаток на службата.

Службениците кои според прописите носат униформа, имаат право на бесплатна униформа односно на соодветен паричен надоместок.

##### Член 3

Основната плата се определува според звањата и годините на службата, по скалата на платните разреди и на основните плати од членот 66 на Законот за јавните службеници.

На службениците им припаѓа положајна плата спрема положбата односно местото, како и спрема звањето.

##### Член 4

Во органите на внатрешните работи постојат управни, извршни и канцелариски службеници, службеници на Народната милиција и службеници на стража на казнено-поправителни установи.

##### Член 5

За вршење на стручни и стручно-технички работи (медицински, криминолошки, криминалистички, просветни и др.) се назначуваат службеници што имаат стручна спрема потребна за вршење на овие работи.

Службениците од претходниот став се назначуваат, со оглед на степенот на стручната спрема што ја имаат, за управни односно извршни службеници, а можат да се назначуваат во звањата предвидени со Законот за јавните службеници за односната стручна служба. Ако е ваквиот службеник назначен во стручно звање, се распоредува во платни разреди и напредува според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за односната служба.

## II. ЗВАЊА И НИВНИ РАСПОРЕД ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ

### 1. Управни службеници

#### Член 6

Звањата на управните службеници се исти како и во другите служби и се распоредуваат во

групи и платни разреди според соодветните одредби од Законот за јавните службеници.

### 2. Службеници на Народната милиција

#### Член 7

Службениците на Народната милиција имаат звања односно чинови кои се распоредуваат во следните платни разреди:

Звања односно чинови	Платни разреди
1) милиционер	XVIII — XII
2) водник	XVI — XI
3) постар водник	XIV — X
4) потпоручник	XV — XIII
5) поручник	XII и XI
6) капетан	XI и X
7) капетан I класа	XI — VIII
8) мајор	IX и VIII
9) потполковник	VII — V
10) полковник	IV и III
11) генерал	II <sub>2</sub> и II <sub>1</sub>

### 3. Службеници на стража на казнено-поправителни установи

#### Член 8

За службениците на стража на казнено-поправителни установи постојат звања кои се распоредуваат во следните платни разреди:

Звања	Платни разреди
1) стражар	XVIII — XII
2) постар стражар	XVI — X
3) надзорник на стража	XV — VIII
4) заповедник на стража	XII — V

### 4. Извршни службеници

#### Член 9

Во органите на внатрешните работи покрај звањата на извршните службеници што вршат работи на сметководство постојат посебни звања на извршните службеници, кои се распоредуваат во следните платни разреди:

Звања	Платни разреди
1) во сите служби:	
а) извршен пристав	XV — XII
б) виши извршен пристав	XI — VIII
2) во стручно-техничките служби:	
а) технички пристав	XV — XII
б) виши технички пристав	XI — VIII

### 5. Службеници што работат на работи на сметководство и канцелариски службеници

#### Член 10

Звањата на службениците што во органите на внатрешните работи работат на работи на сметководство и на службениците што вршат работи на административна преписка, архива и евиденција исти се како и во другите служби и се распоредуваат во групи и платни разреди според соодветните одредби од Законот за јавните службеници.

## III. ПЕРИОДСКИ ПОКАЧУВАЊА

#### Член 11

Во завршните платни разреди на звањата милиционер и стражар постојат по три периодски покачувања,

Во завршните платни разреди на звањата извршен пристав и технички пристав постојат по четири периодски покачувања.

Во завршните платни разреди на другите звања од чл. 7, 8 и 9 постојат по две периодски покачувања.

Во поглед на периодските покачувања за другите звања важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници.

#### IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛОЖАЈНАТА ПЛАТА

##### Член 12

Височината на положајните плати се определува според прописите на органите надлежни за утврдување на систематизацијата, во границите утврдени за јавните службеници.

#### V. ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА СЛУЖБАТА

##### Член 13

На службениците им припаѓа посебен додаток на службата во износ до 16.700 (8.000) динари месечно.

Височината на додатокот на службата им се определува на службениците според значењето на работното место и според посебните напори и опасностите за кои е врзано вршењето на службата.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува поблиски прописи за определувањето на посебниот додаток од ставот 1 на овој член.

#### VI. СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА

##### Член 14

Бесплатна униформа односно соодветен паричен надоместок им припаѓа на службениците на Народната милиција, на службениците на стража на казнено-поправителни установи и на другите службеници кои според правилата за вршење на службата носат униформа.

Поблиски прописи за бесплатната униформа, како и за тоа кои други службеници имаат право на бесплатна униформа односно на износ на паричниот надоместок за униформа, донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

#### VII. ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ ОДНОСИ

##### Член 15

За донесување решенија за назначување и за други службенички односи за службениците на сојузниот и на републичките државни секретаријати за внатрешни работи и на покраинскиот и обласниот секретаријат за внатрешни работи, како и за службениците на општинските органи за внатрешни работи важат прописите за јавните службеници.

Решенијата за назначување, унапредување и престанок на службата на службениците на секретаријатот за внатрешни работи на околински народен одбор ги донесува републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со претседателот на околинскиот народен одбор.

Решенијата за назначување, унапредување и престанок на службата на милиционерите во околинјата, ги донесува републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Решенијата за произведување во чин на офицер на Народната милиција и за унапредување на офицер на Народната милиција ги донесува, по предлог од републичкиот државен секретар, сојузниот Државен секретар за внатрешни работи.

Унапредувањето во чин на генерал на Народната милиција се врши со указ на Претседателот на Републиката по предлог од сојузниот Државен секретар за внатрешни работи.

##### Член 16

Назначувањето на службеници се врши, по правило, без конкурс.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи пропишува кои службеници ќе се назначуваат врз основа на конкурс.

#### VIII. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

##### 1. Приправници

##### Член 17

Во поглед на приправничкиот стаж и стручните испити за звањата на управните службеници, на службениците што работат на работи на сметководство и на канцелариските службеници, важат одредбите од Законот за јавните службеници.

##### Член 18

Приправнички стаж и стручен испит за службениците на Народната милиција постои за звањето односно чинот милиционер, потпоручник и капетан.

##### Член 19

Приправнички стаж и стручен испит за службениците на стража на казнено-поправителни установи постои за звањето стражар, надзорник на стража и заповедник на стража.

##### Член 20

Приправнички стаж и стручен испит за извршните службеници постои за звањето извршен пристав и технички пристав.

##### Член 21

Приправничкиот стаж за звањата од чл. 18—20 трае две години.

##### Член 22

Лицата кои по завршеното школување првпат се примаат на служба како приправници за звањата на управни службеници, мораат да имаат школска спрема, и тоа:

- 1) приправникот за звањето пристав — завршено средно или средно стручно училиште;
- 2) приправникот за звањето референт од II група — завршено управно училиште односно виша школа;
- 3) приправникот за звањето референт од I група — завршен факултет.

Во стручните и стручно-техничките служби (криминалистичко-техничка, криминолошка, цивилна заштита, медицинска и др.), за приправник за звањето референт од I група можат да се назначуваат лица што завршиле соодветен факултет на универзитет или високи школи.

Приправници од претходниот став можат да се назначуваат ако со стручна пракса можат да се здобијат само вршејќи служба во органите на внатрешните работи.

##### Член 23

Лицата што по завршеното школување првпат се примаат во служба како приправници за службеници на Народната милиција односно на стража на казнено-поправителни установи или за извршни службеници, мораат да ја имаат следната училишна односно стручна спрема, и тоа:

- 1) за звањето милиционер или стражар — најмалку задолжително основно школување;
- 2) за чинот потпоручник на Народната милиција или за звањето надзорник на стража — полно средно или нему рамно стручно училиште или завршено училиште за резервни офицери односно за чин на резервен офицер;
- 3) за чинот капетан на Народната милиција или за звањето заповедник на стража — правен или друг факултет на универзитет или висока школа и завршено училиште за резервни офицери односно за чин на резервен офицер;
- 4) за звањето извршен пристав — најмалку осумгодишно училиште или нему рамна спрема;
- 5) за звањето технички пристав — најмалку осумгодишно училиште или спрема на квалифи-

куван работник, а во стручно-технички служби — средно стручно училиште или спрема на висококвалификуван работник.

#### Член 24

На приправниците за звањата односно чиновите во Народната милиција и за звањата на извршни службеници им припаѓа основна плата, и тоа:

1) на приправникот за звањето милиционер или стражар — основна плата на XVIII платен разред;

2) на приправникот за звањето извршен пристав или технички пристав — основна плата на XVI платен разред;

3) на приправникот за чинот потпоручник на Народната милиција односно за звањето надзорник на стража или технички пристав кој има полно средно стручно училиште или стручна спрема на висококвалификуван работник — основна плата на XV платен разред;

4) на приправникот за чинот капетан на Народната милиција или за звањето заповедник на стража — основна плата на XII платен разред.

По положениот стручен испит приправникот се назначува во почетниот платен разред на соодветното звање односно чин, а приправникот за чинот капетан на Народната милиција или за звањето заповедник на стража — во чинот капетан односно во звањето заповедник на стража на XI платен разред.

## 2. Стручна обука и испит на приправникот

#### Член 25

Приправникот за звањето на управен службеник за време на приправничкиот стаж мора, по правило, да биде најмалку една година на пракса во секретаријатот за внатрешни работи на околиски народен одбор односно во орган на внатрешните работи на општински народен одбор.

Старешината на органот на внатрешните работи во кој приправникот се наоѓа на практична обука е должен да му даде можност на приправникот да се запознае со практичната работа во службата во која е назначен, со работата на станицата на Народната милиција, како и со работата на јавното обвинителство и судот на кривични предмети.

#### Член 26

Приправникот за звањето милиционер времето на приправничкиот стаж го поминува на приправничка обука во станица на Народната милиција и на приправнички курс за милиционери.

Приправникот за звањето стражар времето на приправничкиот стаж го поминува на практична обука во казнено-поправителна установа и на приправнички курс за стражари.

Стручната обука се врши со одржување стручна настава на курсеви и со практична работа во станица на Народната милиција односно во казнено-поправителна установа едноподруго.

#### Член 27

Приправникот за чинот потпоручник на Народната милиција или за звањето надзорник на стража, како и приправникот за чинот капетан на Народната милиција или за звањето заповедник на стража времето на приправничкиот стаж го поминуваат на практична обука во станица на Народната милиција или во Секретаријатот за внатрешни работи на околиски народен одбор односно во казнено-поправителна установа.

На приправникот ќе му се даде можност за време на приправничкиот стаж да се запознае со практичната работа во органите на внатрешните работи и во станица на Народната милиција односно со работите на извршување на казните и со стручната работа на стража на казнено-поправителните установи.

#### Член 28

Приправникот за звањето извршен пристав добива стручна обука со вршење на практична ра-

бота во органите на внатрешните работи и со посетување настава во средно стручно училиште за внатрешни работи при републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 29

Приправникот за звањето технички пристав времето на приправничкиот стаж го поминува на стручна практична обука во организационата единица во која се вршат стручно-техничките работи за кои се приготвува тој.

Старешината на организационата единица е должен на приправникот да му овозможи за време на приправничкиот стаж да се запознае и со практичното вршење на одделни работи, а особено со оние со кои се врзани стручно-техничките работи што ги врши приправникот.

Приправникот за звањето технички пристав што нема полна средна стручна спрема, добива стручна обука според одредбите од претходниот член.

#### Член 30

По завршениот приправнички стаж приправникот полага стручен испит.

Службениците на сите органи и служби на внатрешните работи во народната република стручниот испит го полагаат пред испитната комисија што ќе ја определи републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Службениците на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи и нему подредените органи и установи стручниот испит го полагаат пред испитната комисија што ќе ја определи сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 31

Приправниците за звањата на управни службеници и за чинот капетан на Народната милиција или за звањето заповедник на стража општиот дел од стручниот испит го полагаат според програмата заедничка за сите управни службеници.

Посебниот дел од стручниот испит приправниците од претходниот став го полагаат според програмата што ќе ја пропише сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 32

Приправниците за звања односно чиновни во Народната милиција и во стража на казнено-поправителни установи, освен оние од претходниот член, како и приправниците за звања на извршните службеници стручниот испит го полагаат според програмата што ќе ја пропише сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Приправниците од претходниот став кои според одредбите од оваа уредба стручната обука ја добиваат и во средно стручно училиште или на курс, стручниот испит го полагаат по завршетокот на наставата во училиштето односно на курсот. Завршниот испит во училиште односно на курс се смета како стручен испит во смисла на одредбите од оваа уредба.

#### Член 33

На приправникот што за време на приправничкиот стаж е должен да заврши определено стручно училиште односно курс, ако по завршената стручна обука и настава во училиштето односно на курсот не го положи завршниот испит, се смета дека на тој ден му е откажана службата.

## IX. НАПРЕДУВАЊЕ

#### Член 34

За напредување на управните службеници, како и на службениците што работат на работи на сметководство и на канцелариските службеници, важат одредбите од Законот за јавните службеници, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

#### Член 35

Службеникот во звањето пристав и службеникот во звањето референт од III група, кога ќе завршат Вишо управно училиште за внатрешни ра-

боти, се унапредуваат во звањето референт од II група. Референт од III група што се наоѓа во X или повисок платен разред, кога ќе заврши Вишо управно училиште за внатрешни работи, се распоредува во звањето виши референт од II група.

Службеникот што се унапредува според претходниот став, добива непосредно повисок платен разред отколку што е оној во кој се наоѓал дотогаш.

#### Член 36

Во чин водник на Народната милиција може да биде унапреден милиционер што има најмалку шест години служба во Народната милиција, кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“ и кој со успех го завршил училиштето за подофицири на Народната милиција.

Во чин водник на Народната милиција може да биде унапреден и милиционер кој во тоа звање поминал најмалку шест години, кој се здобил со стручна спрема на квалификуван работник и кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“.

Во чин постар водник на Народната милиција може да биде унапреден водник кој во тој чин поминал најмалку шест години и кој за последните три години добил најмалку оценка „се истакнува“, а водникот од претходниот став — ако и го завршил со успех училиштето за подофицири на Народната милиција.

Милиционер односно водник што особено се истакнува во работата и кој за последните три години еднопородно добил најдобра оценка, може да биде унапреден во повисок чин, ако има најмалку две третини од стажот потребен за редовно напредување и ако ги исполнува другите услови предвидени во претходните ставови.

#### Член 37

Во чин потпоручник на Народната милиција може да биде произведен постар водник или водник што завршил средно стручно училиште за внатрешни работи при републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, и кој за последните две години добил оценка „особено се истакнува“. Ако ваков службеник претходно не го завршил училиштето за подофицири на Народната милиција, е должен да положи дополнителен испит од војничките предмети во срок од една година.

Во чин потпоручник на Народната милиција и во повисоки чинови, до чинот капетан I класа заклучно, се унапредува офицер на Народната милиција кој во претходниот чин ќе помине најмалку шест години, и кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“.

Во чин мајор на Народната милиција се унапредува капетан I класа кој во тој чин поминал најмалку шест години, и кој претходно положил испит за чинот мајор или завршил Вишо управно училиште за внатрешни работи и кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“.

Во чин потполковник на Народната милиција може да биде унапреден мајор кој во завршниот платен разред на тој чин ќе помине три години и кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“.

Во чин полковник на Народната милиција се унапредува потполковник кој во завршниот платен разред на тој чин поминал три години, кој претходно положил испит за полковник и кој за последните две години добил оценка „особено се истакнува“.

Офицер на Народната милиција кој особено се истакнува во работата и кој за последните три години еднопородно добил најдобра оценка, може да се унапреди во повисок чин ако има најмалку две третини од стажот потребен за редовно унапредување и ако ги исполнува условите предвидени со претходните ставови за соодветниот чин.

#### Член 38

Капетан на Народната милиција со висока стручна спрема се унапредува во чин капетан I класа

са кога во XI платен разред ќе помине три години, ако за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“.

Службеникот од претходниот став се унапредува во повисоки чинови под условите од претходниот член, со тоа да не е должен да полага испит за чинот мајор.

Потпоручник односно поручник на Народната милиција кој дополнително ќе се здобие со висока стручна спрема се унапредува во чин капетан на Народната милиција на XI платен разред.

#### Член 39

Испитите предвидени во членот 37 од оваа уредба се полагаат според програмите што ги пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи. Овие испити се полагаат пред испитната комисија што ја определува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 40

Во звањето постар стражар може да биде унапреден стражар кој во тоа звање поминал најмалку шест години, кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“ и кој со успех го завршил училиштето за постари стражари.

Во звањето надзорник на стража може да биде унапреден постар стражар кој во последниот платен разред на своето звање поминал три години и кој за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“. Постар стражар кој за последните три години добил оценка „особено се истакнува“, може да биде унапреден во звањето надзорник на стража ако поминал најмалку две третини од стажот потребен за редовно напредување во повисоко звање.

Во звањето заповедник на стража може да биде унапреден надзорник на стража кој има најмалку петнаесет години ефективна служба во органите на внатрешните работи, кој претходно ќе го положи испитот за звањето заповедник на стража или претходно завршил вишо управно училиште за внатрешни работи и кој за последните три години добил оценка „особено се истакнува“.

Надзорник на стража со полно средно училиште кој ќе заврши Вишо управно училиште за внатрешни работи, може да биде унапреден во звањето заповедник на стража ако има најмалку осум години служба во органите на внатрешните работи и ако за последните три години добил оценка „особено се истакнува“.

Испитите предвидени во ст. 1 и 3 на овој член се полагаат според програмата што ќе ја пропише сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи. Испитите се полагаат пред испитната комисија што ја формира надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 41

Извршен пристав се унапредува во звањето виши извршен пристав ако во завршниот платен разред на тоа звање поминал три години и ако за тоа време добил најмалку оценка „се истакнува“. Под истите услови може да биде унапреден технички пристав во звањето виши технички пристав.

Технички пристав што има средна стручна спрема или спрема на висококвалификуван работник се унапредува во звањето виши технички пристав, ако има најмалку две третини од стажот за напредување во тоа звање и ако за последните две години добил најмалку оценка „се истакнува“.

#### Член 42

Виши извршен пристав и виши технички пристав се унапредуваат во звањето референт од II група кога ќе завршат Вишо управно училиште за внатрешни работи. Ако ваквиот службеник се наоѓа во IX или VIII платен разред, се унапредува во звањето виши референт од II група.

Службеникот од претходниот став добива непосредно повисок платен разред отколку што е оној во кој се наоѓал дотогаш.

## Член 43

Службеник на Народната милиција односно службеник на стража на казнено-поправителни установи во чинот водник односно во звањето постар стражар или повисок чин односно звање, може да биде по потреба на службата преведен во звањето на извршен односно управен службеник што му одговара на односниот чин или во звањето според распоредот во платни разреди и според стручната спрема што е пропишана за тоа звање со оваа уредба. Под истите услови може да биде преведен во звањето на слежбеник на стража на казнено-поправителни установи службеник на Народната милиција, и обратно, а управен или извршен службеник во соодветен чин на Народната милиција односно во звање на стража на казнено-поправителни установи.

## Член 44

Кога службеници на Народната милиција и извршни службеници ќе станат неспособни за вршење на оперативни работи, можат да бидат определени на други работни места во органите на внатрешните работи.

Службениците од претходниот став го задржуваат здобиеното звање и напредуваат во звањата и платните разреди според одредбите од оваа уредба како да се наоѓаат на должност во Народната милиција односно во извршната служба во која се наоѓале дотогаш, ако според одредбите од оваа уредба не можат да бидат преведени во звање на управни службеници.

## Ж. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 45

Приправниците и управните службеници се распоредуваат во платните разреди и добиваат звање според одредбите од членот 399 на Законот за јавните службеници.

Службениците во звањето инспектор што имаат IV платен разред се преведуваат во звањето советник и се распоредуваат во III платен разред. Во звањето советник можат, во согласност со комисијата за службенички работи, да се преведат и инспекторите што се наоѓаат во V платен разред и да се распоредат во IV платен разред.

Инспекторите во VIII, VII и VI платен разред, како и инспекторите во V платен разред кои според претходниот став не ќе бидат преведени во звањето советник, се преведуваат во звањето виши референт и добиваат два платни разреди повеќе односно соодветно периодско покачување.

Службениците во звањето постар референт го добиваат звањето референт од I група и се распоредуваат за два платни разреди повеќе.

Службениците во звањето виши пристав што имаат виша стручна спрема го добиваат звањето референт од II група. Службениците во ова звање што немаат виша стручна спрема, а кои се наоѓаат во XI платен разред, го добиваат звањето референт од III група, а тие што се наоѓаат во помиски платни разреди — звањето пристав.

## Член 46

Службениците со средна стручна спрема што на денот на влегувањето во сила на оваа уредба се наоѓаат во звањето референт, а кои имаат до 1 јануари 1958 година најмалку дванаесет години служба признаена за напредување, ќе се унапредат во звањето виши референт од II група и ќе добијат два платни разреди повеќе отколку што имале дотогаш кога ќе завршат Вишо управно училиште за внатрешни работи, ако ова училиште го завршат најдоцна до крајот на 1962 година.

## Член 47

Службениците на Народната милиција ги задржуваат звањата односно чиновите во кои се затекнале на денот на влегувањето во сила на оваа уредба. Во виши чиновници можат да бидат унапредувани кога ќе ги исполнат условите предвидени со оваа уредба.

Службениците во звањето помлад водник го добиваат звањето водник.

Офицерите на Народната милиција што имаат висока или виша стручна спрема, како и офицерите во чинот мајор и потполковник, добиваат два платни разреди повеќе односно соодветно периодско покачување.

Полковник на Народната милиција кој има V платен разред се распоредува во IV платен разред, а кој има IV платен разред — во III платен разред.

Генерал на Народната милиција кој до денот на влегувањето во сила на оваа уредба поминал во тој чин до три години се распоредува во II платен разред, а тој што во тој чин поминал три или повеќе години — во III платен разред.

## Член 48

Службениците на стража на казнено-поправителни установи го задржуваат звањето во кое се затекнале на денот на влегувањето во сила на оваа уредба, со тоа да можат натаму да напредуваат во платни разреди и звања кога ќе ги исполнат условите пропишани со оваа уредба.

Службеник на стража на казнено-поправителни установи што има висока или виша стручна спрема добива два платни разреди повеќе односно соодветно периодско покачување.

## Член 49

Извршните службеници чии звања се измениети со оваа уредба, а кои го положили испитот за односните звања според досегашните прописи, добиваат соодветни нови звања, и тоа:

1) службениците во звањето извршен пристав во XI платен разред — звањето виши извршен пристав;

2) службениците во звањето криминалистички техничар — звањето технички пристав;

3) службениците во звањето радио-телеграфист II класа — звањето технички пристав;

4) службениците во звањето радиотелеграфист I класа — звањето виши технички пристав.

Службениците во други технички служби што имаат други звања, добиваат нови звања согласно со одредбите од претходниот став, со оглед на платниот разред во кој се наоѓаат на денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Службениците кои според ставот 1 од овој член се преведуваат во нови звања, остануваат во платниот разред во кој се наоѓаат. Службеникот што се наоѓа во платен разред понизок од XV се преведува во XV платен разред, со тоа времето за напредување во повисоки платни разреди да се смета од 1 јануари 1958 година.

Службениците од ставот 1 на овој член што не го положили стручниот испит за звањето во кое се наоѓаат, односно кои не се ослободени од полагањето на испитот, се преведуваат како приправници за односното звање.

Службениците кои според ставот 1 од овој член добиваат звање извршен пристав, можат да бидат унапредени во звањето виши извршен пристав ако завршат средно стручно училиште за внатрешни работи при републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

## Член 50

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престануваат да важат Уредбата за платите во Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 2/53 и 1/56), Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на Управата за државна безбедност со измените и дополненијата, Уредбата за посебниот додаток за службениците на органите за внатрешни работи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/56), Правилникот за извршните службеници во ресорто на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/52, 8/53, 40/53 и 1/54) и Правилникот за звањето и платата на инспектор во ресорто на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/52).

## Член 51

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 48  
14 февруари 1958 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 88.

Врз основа на чл. 71 и 72 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Според оваа уредба се определуваат платите на техничкиот персонал и на помошните службеници на државните органи и установи и на организациите на кои се однесува Законот за јавните службеници.

## Член 2

Технички персонал во смисла на претходниот член е:

1) персоналот запослен на одржување згради и уреди во згради (машини, инструменти и др.), персоналот запослен на одржување патишта, како и персоналот што врши други технички работи (на бини и во театарски работилници, во здравствени установи и др.);

2) персоналот запослен во работилници и на работи што се изведуваат на терен;

3) персоналот запослен на бродови за управни цели;

4) персоналот што управува со моторни возила (возачи на моторни возила).

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и на персоналот запослен на одржување чистота на службени простории.

## Член 3

Платата на техничкиот персонал се определува во месечен износ или во износ по час, според степенот на квалификацијата, работниот стаж и условите на работата.

На работните места на кои работниот ефект може да се мери, се воведува работа по норма.

Под условите пропишани со оваа уредба можат да се установуваат и премии за заштеди и за успех во работата.

Платата на помошните службеници се определува во месечен износ според работниот стаж и условите на работата.

## Член 4

Покрај плата, на техничкиот персонал и на помошните службеници им припаѓаат надоместоци и додатоци во височината и под условите предвидени со оваа уредба.

На техничкиот персонал и на помошните службеници им припаѓа надоместок за службени патувања и за работа на терен и други надоместоци според прописите што се донесуваат според членот 77 од Законот за јавните службеници.

## Член 5

Во платата, надоместоците, додатоците и другите примања што техничкиот персонал и помошните службеници ги остваруваат според оваа уредба, содржан е и придонесот за буџетите од личниот

доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за стабилна изградба.

## II. ПЛАТИ

## 1. Плата на персоналот запослен на работи на одржување и на други технички работи

## Член 6

На персоналот запослен на работи на одржување и на други технички работи (член 2 точка 1) плата му се определува во месечен износ, според степенот на квалификацијата, и таа изнесува:

1) за лице со квалификација на висококвалификуван работник — 22.700, а со покачување на платата — до 29.600 динари;

2) за лице со квалификација на квалификуван работник — 17.000, а со покачувања на платата — до 22.700 динари;

3) за лице со квалификација на полуквалификуван работник — 13.900, а со покачувања на платата — до 17.100 динари;

4) за лице без квалификација — 12.600, а со покачувања на платата — до 15.800 динари.

## Член 7

Почетниот износ на платата од претходниот член му припаѓа на работник што има помалку од три години работен стаж на работите од соодветната квалификација.

Покачување на платата се дава по секои три години поминати во служба во иста квалификација. Покачувањата на платата ги има пет, и тие изнесуваат:

1) за лице со квалификација на висококвалификуван работник — првото покачување 1.300, а другите по 1.400 динари;

2) за лице со квалификација на квалификуван работник — првите три покачувања по 1.100, а другите по 1.200 динари;

3) за лице со квалификација на полуквалификуван работник — првите три покачувања по 600 а другите по 700 динари;

4) за лице без квалификација — првото покачување 600, а другите по 650 динари.

## Член 8

На лице што во текот на службата ќе се здобие со виша квалификација ќе му се определи платата според вишата квалификација, ако биде распоредено на соодветни работи.

Ако платата за вишата квалификација е помала од поранешната плата со покачувањата, ќе се определи и покачувањето предвидено за вишата квалификација, така што новоопределената плата непосредно да го надминува износот на поранешната плата со покачувањата. Наредното покачување на платата се дава по истекот на три години служба со плата определена според вишата квалификација.

## 2. Плата на персоналот запослен во работилници и на работи што се изведуваат на терен

## Член 9

На персоналот запослен во работилници, на селскостопански работи, на одржување паркови, на одржување чистота во градови и на други работи што се изведуваат на терен (член 2 точка 2) платата му се определува по час, според работите што ги врши.

На персоналот што врши работи кои според организацијата на работата, трасњето на работното време и според својата природа се исти или слични со работите во работилници, платите можат да му се определуваат по час, а по претходна согласност од секретаријатот за општа управа на извршниот совет односно од советот за работи на опшната управа на народниот одбор.

## Член 10

Работите од претходниот член се распоредуваат во десет групи. За работите на одделни групи платата по час изнесува:

Група работи	Динари
I	143
II	123
III	116
IV	104
V	92
VI	81
VII	73
VIII	67
IX	62
X	55

Работите на групите од I до VIII ги вршат, по правило, и тоа: работите од I, II и III група висококвалификувани работници; работите од IV, V и VI група — квалификувани работници, а работите од VII и VIII група — полуквалификувани работници.

Работите од IX и X група ги вршат лица без квалификација.

Распоредот на работите во групи го врши соодветната сојузна комора односно сојуз на комори.

#### Член 11

Лицата од членот 9 на оваа уредба ја примаат платата определена за работите од онаа група на која се распоредени.

На лицата што имаат квалификација пониска од квалификацијата што се бара за работите на кои се распоредени, старешината надлежен за назначување може да им ја определи платата од платната група непосредно пониска од онаа што ѝ одговара на платата од групата на работите што ги вршат.

#### Член 12

На работите на кои работниот ефект може да се мери, платата се определува по единица мерка на работниот ефект.

Нормите на работниот ефект и акордните ставови ги определува старешината надлежен за назначување во согласност со соодветниот орган за работите на општата управа, по предлог од комисијата што ја формира тој за таа цел. Во оваа комисија влегува и претставник на синдикалната подружница.

### 3. Плата на персоналот запослен на бродови за управни цели

#### Член 13

На персоналот запослен на бродови за управни цели (член 2 точка 3), платата му се определува во месечен износ, според степенот на квалификацијата, и таа изнесува:

1) за бродоводач, бродски машинист и прв бродски крмар — 22.700, а со покачувања на платата — до 29.600 динари;

2) за бродски моторист, самостоен морнар, кормилар, водач на палуба, огнар, подмачкувач, водач на машина, трет машинист на внатрешната пловидба, втор бродски крмар, управувач на моторен чамец, крмар на товарен брод и редар на брод — 17.000, а со покачувања на платата — до 22.700 динари;

3) за морнар и помошен огнар — 13.900, а со покачувања на платата — до 17.100 динари;

4) за лица без квалификација — 12.600, а со покачувања на платата — до 15.800 динари.

Одредбите од чл. 7 и 8 на оваа уредба важат согласно и за персоналот од претходниот став.

#### Член 14

На персоналот што е постојано укрпан на бродови и пловни објекти (пловила) му припаѓа додаток за храна, и тоа во височина на хранарината за членови на посада на бродовите на постојаната пловидба.

Височината на додатокот за храна ја утврдува Управата за поморство и речен сообраќај секоја година во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет и со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

На примањата од овој член не се плаќа придонес за буџетите и други придонеси од личниот доход.

#### Член 15

За техничкиот персонал постојано укрпан на бродови и пловни објекти (пловила) се установува додаток за посебни услови на работата (вонредна работа, ненормирано работно време, ноќна работа, вршење на работи што не спаѓаат во редовната должност) до 50% од платата.

Височината на додатокот до износот од претходниот став ја определува Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет и со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, според измената на бродот, видот на службата што ја врши персоналот на бродот и тежината на условите за работа.

### 4. Плата на возачите на моторни возила

#### Член 16

На возачите на моторни возила платите им се определуваат според возачката категорија, и тие изнесуваат:

1) за возачите од Д категорија — 17.800, а со покачувања на платата — до 24.400 динари месечно, или од 86 до 118 динари по час;

2) за возачите од Ц категорија — 17.000, а со покачувања на платата — до 22.700 динари месечно, или од 81 до 109 динари по час;

3) за возачите од Б категорија — 16.200, а со покачувања на платата — до 21.000 динари месечно, или од 78 до 102 динари по час;

4) за возачите од А категорија — 13.900, а со покачувања на платата до 17.100 динари месечно, или од 67 до 82 динари по час.

За возачите на моторни возила со квалификација на автомеханичар или висококвалификуван возач на моторни возила платата изнесува:

1) за возач од Д категорија — 19.400, а со покачувања на платата — до 26.200 динари месечно, или од 94 до 126 динари по час;

2) за возачите од Ц категорија — 18.600, а со покачувања на платата — до 24.400 динари месечно, или од 89 до 118 динари по час;

3) за возачите од Б категорија — 17.800, а со покачувања на платата — до 22.700 динари месечно, или од 86 до 109 динари по час.

#### Член 17

Возачите на моторни возила од ставот 1 на претходниот член имаат пет покачувања на платата. Покачувањата на платата се даваат по секои три години поминати на работа во иста возачка категорија.

Покачувањата за возачите на моторни возила од ставот 1 на претходниот член изнесуваат:

1) за возачите од точката 1 — првите четири покачувања по 1.300, а петтото — 1.400 динари месечно, или 6,25 односно 7,00 динари по час;

2) за возачите од точката 2 — првите три покачувања по 1.100, а другите по 1.200 динари месечно, или 5,28 односно 6,08 динари по час;

3) за возачите од точката 3 — првите две покачувања по 900, а другите по 1.000 динари месечно, или 4,35 односно 5,10 динари по час;

4) за возачите од точката 4 — првите три покачувања по 600, а другите по 700 динари месечно, или 2,74 односно 3,39 динари по час.

Покачувањата за возачите на моторни возила од ставот 2 на претходниот член изнесуваат:

1) за возачите од точката 1 — првите две покачувања по 1.300, а другите по 1.400 динари месечно, или 6,10 односно 6,60 динари по час;

2) за возачите од точката 2 — првите две покачувања по 1.100, а другите по 1.200 динари месечно, или 5,53 односно 5,98 динари по час;

3) за возачите од точката 3 — првото покачување 900, а другите по 1.000 динари месечно, или 4,24 односно 4,69 динари по час.

**Член 18**

На возач на камион, автобус или слични возила што врши и други работи што не спаѓаат во неговата редовна должност (натовар и истовар на камиони, продажба на билети и сл.), може да му се определи посебна награда, и тоа најмногу до 30% од платата.

**Член 19**

На возач на моторни возила што во текот на службувањето ќе се здобие со виша квалификација, платата му се определува на начинот пропишан во членот 8 од оваа уредба.

**Член 20**

На возачите на моторни возила платени со месечна плата за ненормираното работно време (работа вон редовното работно време, работа на дните на неделен одмор и на дните на државни празници) им припаѓа надоместок во паушален износ до 30% од платата, што го определува старешината надлежен за назначување според просечниот број на часовите на зафатеноста на возачите во текот на месецот вон редовното работно време.

По исклучок, паушален надоместок може да се определи до 50% од платата, но само под условите и според мерилата што ќе ги пропише Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

**Член 21**

Ако потребите на репрезентацијата го бараат тоа, на возачите на моторни возила може да им се определи посебен додаток до 6.500 динари месечно.

Височината на посебниот додаток од претходниот став ја определува старешината надлежен за назначување, во согласност со соодветниот секретаријат за општа управа на извршниот совет.

**Член 22**

На возачите што вршат работи чиј работен ефект може да се мери, платата им се определува според единицата на мерка на работниот ефект.

Износот на платата по час и посебниот додаток (член 38) служат како основ за пресметување на платата по ефект.

Нормите на работниот ефект и акордните ставови ги определува старешината на органот односно на установата со согласност од органот надлежен за работите на општата управа, а по предлог од комисијата што за таа цел ја формира тој. Во оваа комисија влегува и претставник на синдикалната подружница.

**5. Плата на персоналот запослен на одржување чистота****Член 23**

Платата на персоналот запослен на одржување чистота на службени простории (член 2 став 2) се определува според работниот ефект. Единица мерка на работниот ефект е квадратен метар површина на подот на сите простории во кои се одржува чистота.

**Член 24**

Платата за чистење простории изнесува од 1,19 до 1,46 динари дневно по квадратен метар површина на подот.

**Член 25**

Општиот норматив за одржување чистота за еден работник изнесува 380 до 400 м<sup>2</sup> површина на подот.

Во рамките на општиот норматив се определува површината за чистење за секој одделен случај, спрема тоа во која мера се вадка подот, според бројот на службениците што работат во просториите, количината на намештајот во нив и според видот на средствата што се употребуваат за чистење.

Ако поради условите од претходниот став чистењето на површина од 380 м<sup>2</sup> бара подолго време од осум часа дневно, нормата се определува под

општиот норматив, но не под 300 м<sup>2</sup>. Во тој случај дневната односно месечната плата се пресметува според нормативот од 380 м<sup>2</sup>.

Ако според условите од ставот 2 на овој член, а во рамките на работното време од 8 часа дневно, работникот може да одржува чистота на површина поголема од површината предвидена со општиот норматив, се определува површина за која се потребни осум часа работа дневно. Во тој случај дневната односно месечната плата се пресметува според нормативот од 400 м<sup>2</sup>.

**Член 26**

Кога површината на подот е помала од површината предвидена со општиот норматив од членот 25 став 1 на оваа уредба, а нема услови за намалување на нормативот во смисла на ставот 3 од истиот член, или чистотата не се одржува секојдневно, не може да се зема работник за работа во постојан работен однос. Во таков случај за одржување на чистотата височината на хонорарот се утврдува со договор.

Кога одржувањето на чистотата на службени простории и ложењето на печки не бара повеќе од 2—3 часа работа дневно, тие работи во рамките на својата редовна должност ги вршат помошни службеници.

**6. Плата на помошните службеници****Член 27**

Платата на помошните службеници изнесува 12.100, а со покачувања на платата — до 15.300 динари месечно.

Платата на помошните службеници што вршат работи на телефонист, пријавник, настојник на зграда, ракувач на магацин, курир во поголеми места и слични работи изнесува 12.600, а со покачувања на платата — до 15.800 динари месечно.

**Член 28**

На службениците од претходниот член им припаѓаат пет покачувања на платата. Покачувањето се дава по секои три години поминати во работен однос.

Првото, второто и третото покачување изнесува 600, а четвртото и петтото — 700 динари месечно.

**III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ****1. Стаж за определување на платата****Член 29**

На техничкиот персонал и на помошните службеници им се признава во работниот стаж за определување на платата сето време поминато во работен однос, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

Во работниот стаж за определување на платата се смета и времето што се признава за напредување според членот 195 став 4 од Законот за јавните службеници.

**2. Оценување****Член 30**

Ако старешината знае дека некое од лицата од членот 1 на оваа уредба покажува слаб успех во работата и дека поради тоа не заслужува да добие покачување на платата, ќе формира комисија заради давање оценка за работата. Во комисијата влегува и претставник на синдикалната подружница.

Ако комисијата даде неповолна оценка, лицето од членот 1 на оваа уредба останува со иста плата односно со исто покачување уште една година. По истекот на овој срок може повторно да се поведе постапка за давање оценка за работата.

Лицето што не е задоволно со оценката може во срок од 15 дена од денот кога му е соопштена оценката да поднесе барање комисијата од членот 180 на Законот за јавните службеници повторно да ги испита податоците врз кои е заснована оценката и да ја измени оценката.



**Член 31**

За техничкиот персонал во одделни служби може да се воведат посебен начин за оценување, согласно со соодветните одредби од Законот за јавните службеници. Прописи за тоа донесува Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет по предлог од органот на управата што е матичен орган за соодветната служба (член 23 став 1 од Законот за јавните службеници).

**3. Работно време и дневен односно неделен одмор****Член 32**

Работното време на техничкиот персонал чија плата се определува по час (работилници, печатници, земјоделски установи и др.) се поклопува со работното време на работниците запослени на соодветните работи во стопанските организации.

На техничкиот персонал од претходниот став согласно се применуваат одредбите од чл. 171 до 182, чл. 225, 226 и 229—235 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57).

**4. Плати за прекувремена работа, за работа на дните на неделен одмор и за ноќна работа****Член 33**

За прекувремена работа и за работа на дните на неделен одмор извршена по наредба на старешина на надлежен за назначување, на техничкиот персонал му припаѓа плата по час наголемена за 50%, ако со оваа уредба за посебни случаи не е определено поинаку.

Ако е платата определена во месечен износ, платата по час се добива со делење на месечната плата со 208.

Во платата што во смисла на претходните ставови се зголемува за 50%, покрај платата по час односно месечната плата влегува и посебен додаток (член 38).

Платата за прекувремена работа му припаѓа на техничкиот персонал за работа над 8 часа дневно односно над 208 часа месечно, кога работата на одделни работни места односно во одделни служби не може да се организира така да изнесува најмалку 8 часа дневно.

Кога на одделни работни места односно во одделни служби редовното работно време изнесува повеќе од 8 часа дневно, платата за прекувремена работа му припаѓа на техничкиот персонал само за работата над тоа време.

**Член 34**

За часовите на ноќна работа платата по час се зголемува за 12,5%.

Во платата што во смисла на претходниот став се зголемува за 12,5% влегува, покрај платата по час и посебниот додаток (член 38).

**Член 35**

Одредбите од чл. 33 и 34 не се однесуваат на персоналот од чл. 13 и 16 и на помошните службеници.

**5. Надоместок на платата за дните на државни празници****Член 36**

За дните на државни празници на кои не се работи, персоналот на кој платата му се определува по час има право на надоместок во височина на платата по време за редовно работно време.

На персоналот кој поради исклучителна потреба, по налог од старешината надлежен за назначување, работи на ден на државен празник, покрај надоместокот од претходниот став, му припаѓа и плата наголемена за 50%. Во ваков случај платата наголемена за 50% му припаѓа и на персоналот што прима месечна плата.

На персоналот што прима надоместок во паушален износ за прекувремена работа и за работа на дните на неделен одмор, не му припаѓа надоместок во смисла на претходниот став ако според распо-

редот е должен да работи на ден на државен празник.

**6. Плата за време на прекин на работата****Член 37**

За време на прекилот на работата до кој дошло без негова вина, на техничкиот персонал му припаѓа плата по време за редовното работно време, според стручната спрема односно според работите што редовно ги врши.

За време на прекилот на работата персоналот е должен да ги врши работите на кои ќе го распореди надлежниот старешина.

**7. Посебен додаток****Член 38**

За работа во определени служби или на определени работни места, ако го бара тоа тежината односно карактерот на службата или условите на работата, или ако е за такви работни места потребно посебно стручно знаење, на техничкиот персонал може да му се установи посебен додаток.

Посебниот додаток во височина до 30% од месечната плата односно платата по час го установува органот, установата односно организацијата кај која е запослен персоналот, со согласност од советот надлежен за работите на општата управа на општинскиот односно околинскиот народен одбор. За установување на посебниот додаток во сојузните и републичките органи, во установите односно организациите потребна е согласност од секретаријатот за општа управа на извршниот совет.

Посебниот додаток за техничкиот персонал во височина над 30% од платата може да се установува само со согласност од извршниот совет.

За техничкиот персонал во служба на Југословенската народна армија и во служба на органите на внатрешните работи посебниот додаток се установува со пропис што го донесува надлежниот сојузен државен секретаријат во согласност со Сојузниот извршен совет.

Одредбите од овој член не се однесуваат на техничкиот персонал од чл. 13 и 16 на оваа уредба, освен на возачите на моторни возила на кои платата им се определува според работниот ефект (член 22).

**Член 39**

За помошните службеници се установува посебен додаток во месечен износ од 800 до 2.500 динари.

На помошните службеници во болници и училиштата во градови и индустриски населби, во кои наставата се одржува во две смени, а кои службата ја вршат за време траењето на обете смени, како и на помошните службеници во други органи и установи чија служба по својата природа опфаќа поголем обем на различни работи или подолго присуство на работното место, може да им се определат посебен додаток до 3.300 динари.

Посебниот додаток во границите од претходните ставови го определува старешината надлежен за назначување, според условите и тежината на работата.

**8. Премии****Член 40**

Премии можат да се воведуваат:

- 1) за остварени заштеди во трошоци и материјали, под услов да е одржан определен квалитет;
- 2) за особени успеси во работата.

Височината на остварената заштеда во трошоци и материјали се утврдува со споредување на оствареното трошење со нормираното трошење.

Премииите за остварените заштеди се исплатуваат од средствата остварени со заштеда, а премииите за особени успеси во работата — од средствата предвидени за таа цел во претсметката на приходите и расходите на органите и установите односно во буџетот на организациите.

Поблиски прописи за воведувањето и исплатата на премиите донесува органот, установата односно организацијата кај која е запослен техничкиот персонал, со согласност од советот надлежан за работите на општата управа на општинскиот односно околинскиот народен одбор. На прописите за воведувањето и исплатата на премиите во сојузните и републичките органи, установите односно организациите потребна е согласност од секретаријатот на општа управа на извршниот совет.

### 9. Работна облека

#### Член 41

На техничкиот персонал запослен на работи и работни места на кои облеката и обувките се трошат повеќе отколку обично, му се даваат бесплатно работна облека и обувки. Работната облека и обувките можат бесплатно да им се дадат и на помошните службеници запослени во определени органи односно установи ако го бара тоа потребата на репрезентацијата.

Работните места на кои на техничкиот персонал и на помошните службеници им се даваат работна облека и обувки, сроковите за траење и видовите на работната облека и обувки, ги определува Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

### 10. Посебни одредби за персоналот во здравствените установи

#### Член 42

За техничкиот персонал и за помошните службеници во здравствените установи со посебен правилник можат да се регулираат начинот и мерилата за определување на платите, на посебните додатоци и на другите примања, како и да се утврдат работните места односно работите на кои се воведува скратено работно време и неговото траење, согласно со рамките и начелата од оваа уредба.

Правилникот од претходниот став го донесува Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет со согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

### IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ

#### Член 43

Платите, надоместоците и додатоците според оваа уредба се пресметуваат и се исплатуваат месечно напред.

Платите и додатоците за храна на техничкиот персонал укрцан на бродови за управни цели и платите на помошните службеници се исплатуваат месечно однапред.

#### Член 44

Пресметувањето и исплатувањето на премиите се врши напред, во сроковите определени во прописот за премиите.

#### Член 45

Кога е во одделни служби односно на одделни работни места работата организирана така редовното работно време да изнесува повеќе од 8 часа, месечниот износ на платата за редовно работно време се пресметува со множење на платата по час со бројот на часовите остварени во редовното работно време.

#### Член 46

При засновувањето на работниот однос платата тече од денот на стапувањето на должност.

Зголемената плата определена во месечен износ тече од првиот ден на наредниот месец по исполнувањето на условите за нејзино зголемување.

Кога работникот платен по час ќе биде спореден на работа за која е предвидена поголема односно помала плата од платата што ја имал, платата спрема работата на која е распореден му припаѓа од денот кога започнал да ги врши тие работи.

### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 47

Платата според оваа уредба им се определува на техничкиот персонал и на помошните службеници од 1 јануари 1958 година.

#### Член 48

Стручната спрема потребна за вршење на определени работи на техничкиот персонал се утврдува според општите прописи, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

#### Член 49

Ако во поглед на стручната спрема не можат да се применат општите прописи, начинот за добивање со стручна спрема за вршење определени работи во одделни служби или установи ќе го пропише Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет со согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

#### Член 50

Додека не се донесат посебни прописи според одредбата од претходниот член, на персоналот запослен на бини и во театарски работилници на декоратерски, реквизитерски и помошно-каширерски, како и на други специфични работи, може да му се признае стручната спрема, и тоа:

1) на полуквалификуван работник — по 18 месеци поминати на работите предвидени за неквалификуван работник;

2) на квалификуван работник — по две и пол години поминати на работи на полуквалификуван работник;

3) на висококвалификуван работник — по пет години поминати на работи на квалификуван работник.

Кои работи се сметаат како специфични на бини и во театарски работилници, определува старешината на установата во согласност со републичката занаетчиска комора односно со покраинската занаетчиска комора.

На работниците што се истакнуваат со особена способност по предлог од управникот на театарот може да им се признае повисока квалификација и пред истекот на стажот пропишан во ставот 1 од овој член.

Признавањето на квалификацијата од ставот 1 на овој член го врши комисијата, која се состои од управникот на театарот односно од лицата што ќе ги определи тој, од двајца работници со стручна спрема на висококвалификуван работник и од претставник на синдикалната организација.

Стручната спрема признасна според одредбите од претходните ставови се признава само за работата на бини и во театарски работилници.

#### Член 51

Техничкиот персонал што со преведувањето според оваа уредба би добил помала плата, ќе има разлика меѓу поранешната и новата плата се додека не ја добие платата што ѝ одговара на неговата поранешна плата.

Одредбата од претходниот став не се однесува на персоналот запослен во работилници и на работи што се изведуваат на терен, како ниту на персоналот запослен на одржување чистота на службени простории.

#### Член 52

Решението за определување на платите според оваа уредба го донесува старешината надлежен за назначување.

#### Член 53

Додека не се донесе пропис од членот 20 став 2 на оваа уредба, решенијата за определување на надоместокот на возачите на моторни возила за ненормирано работно време во износ од над 30% до 50% од платата ги донесува старешината надлежен за назначување, во согласност со секретаријатот за општа управа на извршниот совет.

**Член 54**

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

**Член 55**

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), Правилникот за платите на работниците запослени на бини и во театарски работилници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52), Правилникот за платите на возачите на моторни возила запослени во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/52), Правилникот за платите на работниците запослени на одржување чистота на просториите во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/52) и Правилникот за платите и додатоците на членовите на посада на бродовите за управни цели на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52).

**Член 56**

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

**Сојузен извршен совет**

Р. п. бр. 47  
14 февруари 1958 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

89.

Врз основа на точката 2 од главата XX на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА****ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ КООПЕРАЦИЈА ВО СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО****Член 1**

Задружните штедилници, комуналните банки и други банки (во натамошниот текст: банките) ќе им даваат кредити на земјоделски задруги за остварување кооперација во индивидуалните селскостопански производители во селскостопанското производство и за кредитирање на индивидуални производители, заради унапредување на селскостопанското производство.

**Член 2**

Кредитите добиени според оваа уредба земјоделските задруги (во натамошниот текст: задругите) можат да ги користат за следните цели:

1) за купување на материјали за репродукција (на семе, на вештачко гудре, на средства за заштита на растенијата и на добитокот, на храна за добиток итн.) и на погонски материјали, за купување на добиток за гоеење и на живина, за плаќање на услугите за обработка на селскостопанско земјиште и за покривање на другите трошоци на селскостопанското производство;

2) за купување на материјали и за покривање на други трошоци за подигање и одржување до родот на долгогодишни насади (овоштарници, лозја, хмеларници, малинарници итн.), како и за набавка на приплоден добиток;

3) за кредитирање на свои членови и други индивидуални селскостопански производители за следните цели:

а) за плаќање на услугите извршени со селскостопански машини околу обработката на земјиште што ги вршат земјоделски задруги или други селскостопански организации и установи;

б) за купување на градежни материјали заради поправки и одржување на економски објекти, за подигање на економски објекти (штали, кофари, губришта и сл.), за купување на материјали за калцификација на земјиште и за купување на приплоден добиток.

Во работите на кредитирање на своите членови и на други индивидуални селскостопански производители за целите наведени во точката 3 од претходниот став, задругата може да договори со банката, од името и за сметка на задругата банката да врши определени работи (исплата на кредити, евиденција за одобрените кредити, служба за исплата на стасаните рати и сл.).

**Член 3**

Кредитите според оваа уредба можат да им се даваат само на задругите што се кредитно способни.

Кредитната способност на задругата ја цени банката која го одобрува кредитот според важечките прописи.

**Член 4**

Кредитите за целите од членот 2 точ. 1 и 2 од оваа уредба банката ќе им ги дава на задругите врз основа на склучените договори за кооперација, на претсметките на трошоците за извршување на работите кои произлегуваат од договорите за кооперација и на планот на приходите што се предвидуваат дека ќе се остварат во кооперацијата.

Срокот за враќање на кредитот одобрен за целите од членот 2 точка 1 на оваа уредба не може да биде подолг од една година, односно од две години ако е во прашање производство на двегодишни селскостопански култури (семе од джетиљна и сл.).

Срокот за враќање на кредитот одобрен за целите од членот 2 точка 2 на оваа уредба не може да биде подолг од десет години.

Со договорот за кредит за подигање на долготрајни насади може да се договори првата исплата на кредитот да стасува во срок од три, а најдоцна во срок од седум години од денот на одобрувањето на кредитот.

**Член 5**

Кредитите за целите од членот 2 точка 3 на оваа уредба банката ќе им ги дава на задругите врз основа на образложено и документирано барање од кое може да се утврди височината на средствата потребни за одобрување на кредити од страна на задругата на нејзините членови и на други индивидуални селскостопански производители.

Банката проверува дали задругата одобрувањето на кредити на своите членови или на други индивидуални селскостопански производители го извршила според условите пропишани со оваа уредба.

**Член 6**

Кредитите за целите од членот 2 точка 3 на оваа уредба задругите можат да ги одобруваат во височина од најмногу 50% од вредноста на недвижниот имот на член на задругата односно на индивидуален селскостопански производител.

Во вредноста на недвижниот имот не се засметува вредноста на куќата и окуќницата.

Вредноста на недвижниот имот од ставот 1 на овој член ја утврдува задругата.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може да пропише и други мерила за утврдување височината на кредитот, како и да определи процент понизок или повисок од процентот од ставот 1 на овој член.

**Член 7**

На кредитите за целите од членот 2 точка 3 на оваа уредба на задругата ѝ се плаќа интерес по нормата што со неа ќе биде договорена, со тоа што за кредитите од членот 2 точка 3 под а) од оваа уредба интересот да не може да биде понизок од 4% годишно, а за кредитите од членот 2 точка 3

под б) на оваа уредба да не може да биде понизок од 3% годишно.

#### Член 8

Кредитите од членот 2 точка 3 под а) на оваа уредба се одобруваат со срок за враќање кој не може да биде подолг од 12 месеци, а кредитите од членот 2 точка 3 под б) на оваа уредба — со срок за враќање кој не може да биде подолг од пет години.

#### Член 9

Кредитите за целите од членот 2 точка 3 под б) на оваа уредба можат да се одобруваат под услов членовите на земјоделската задруга и другите индивидуални селскостопански производители кои ги кредитира задругата да учествуваат во набавките односно трошоците за кои се дава кредитот, со свои средства (готовина, работа, материјали) со најмалку 20% од износот на бараниот кредит.

#### Член 10

За обезбедување на враќањето на кредитот одобрен за целите од членот 2 точка 3 на оваа уредба задругата може да бара: укнижување на заложното право врз недвижниот имот, менична гаранција, рачна залога и други обезбедувања.

#### Член 11

Кредитите што задругите им ги одобруваат на индивидуалните селскостопански производители за купување на стоки со кои тие не располагаат, можат да се користат само по пат на барирани чекови.

#### Член 12

Кредитите од членот 2 точка 3 од оваа уредба се отплатуваат, по правило, со годишни отплати. Со договорот за кредит може да се предвиди отплатување на кредитот и во пократки временски интервали.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии, во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, може во случаите на елементарни непогоди поради кои е дојдено до битно намалување на доходот на член на задругата односно на индивидуален селскостопански производител, да донесе одлука за одлагање плаќањето на отплатите стасани за односната година.

#### Член 13

Давањето на кредитите од членот 2 точка 3 на оваа уредба е условено со склучување договор меѓу задругата и нејзините членови или индивидуалните селскостопански производители за кооперација во селскостопанското производство и за продажба на производи преку задругата, како и за други услови што ќе ги определи задругата.

#### Член 14

На кредитите одобрени според оваа уредба, задругите плаќаат интерес по нормата од 8% годишно.

#### Член 15

Кредитите за целите од членот 2 точ. 1 и 3 под а) на оваа уредба банките ги одобруваат од средствата со кои располагаат, како и од средствата на кредитите што за таа цел ќе ги добијат од Народната банка.

Кредитите за целите од членот 2 точ. 2 и 3 под б) на оваа уредба банките ги одобруваат од средствата на Општиот инвестиционен фонд и од други општествени инвестициони фондови.

За кредитите од претходниот став можат да се употребат и средства од фондовите на задругите што се наменети за инвестиции, ако задругите за оваа цел издвојат средства од овие фондови.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии ќе ја пропише височината на учеството на средствата од Општиот инвестиционен фонд во кредитите од ставот 2 на овој член во однос на средствата што за оваа цел ќе ги издвојат надле-

жните органи од други општествени инвестициони фондови и задругите од фондовите што можат да ги употребат за инвестиции.

#### Член 16

Банките што им ги одобруваат кредитите на задругите според оваа уредба, на кредитите што за таа цел ќе ги добијат од Народната банка и од Југословенската инвестициона банка плаќаат интерес по нормата од 2% годишно.

#### Член 17

На договорите за кредити што ќе се склучат според одредбите на оваа уредба, не се плаќа данок на промет.

На обезбедувањата и на други исправи, освен мениците, што се даваат во врска со одобрувањето на кредитите според оваа уредба, не се плаќа такса.

#### Член 18

При одобрувањето на кредити според одредбите на оваа уредба, банките се должни да се придржуваат за упатствата што ги издаваат Народната банка и Југословенската инвестициона банка.

#### Член 19

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии да донесува, по потреба, во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за спроведување на оваа уредба.

#### Член 20

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за давање кредити на членовите на задругите и на другите индивидуални селскостопански производители за унапредување на селскостопанското производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57 и 34/57).

#### Член 21

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 46  
14 февруари 1958 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 90.

Врз основа на членот 128 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

- Во Одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57) во одделот I под ред. бр. 1, 3, 5, 6, 14, 16 под а) и 52 под а) наместо досегашната норма од 0,0 се става норма од 1,5.
- Редниот бр. 11 се менува и гласи:  
„11. Канализација и собирни канали (118—5):  
а) основни — — — — — 5,0  
б) друга канализација улична и главни канали — — — — — 1,0“.
- Во редниот бр. 63 по текстот под а) се додава нов текст под б), кој гласи:  
„б) сушари на лигнит — — — — — 4,0“.
- Во редниот бр. 68 текстот под в) се менува и гласи:  
„в) валавици на бакар — — — — — 3,3“.
- Редниот бр. 73 се менува и гласи:  
„73. Претпријатија на електроиндустријата — — — — — 6,5“.

6. Во редниот бр. 82 во текстот под а) по зборот: „мелници“ се додава зборот: „ладилници“.

7. По одделот 1 се додаваат два нови оддела, кои гласат:

„А

Нормите пропишани за групите основни средства под ред. бр. 1, 3, 5, 6, 14, 18 под а) и 52 под а) служат за утврдување на износот за кој ќе се изврши отпис (исправка на вредноста) на основните средства на крајот на годината.

За основните средства на групите наведени во претходниот став стопанската организација не пресметува ниту врши уплата на амортизацијата.

16

Нормите пропишани во оваа одлука ќе се применуваат и за отпишување (исправка на вредноста) на средства за заедничка потрошувачка, со тоа што за овие средства не се врши уплата на амортизацијата, освен ако се посебни сојузни прописи не е определено поинаку.“

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 62

15 февруари 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

91.

Врз основа на точката 1 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, членот 113 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и членот 107 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Индустриските претпријатија се должни за покачувањето на цените на своите производи претходно да го известат стручното здружение на кое претпријатието му припаѓа според својата основна дејност.

Индустриските претпријатија се должни известувањето од претходниот став да го достават најдоцна на 30 дена пред да пристапат кон продажба на производите по покачените цени со тоа што во овој срок стопанските организации да не можат да ги продаваат стоките по покачените цени.

Со известувањето од ставот 1 на оваа точка претпријатијата се должни да ја достават документацијата и да ги изнесат причините за покачувањето на цените.

2. Стручното здружение е должно известувањето од претходната точка со свое образложено мислење за оправдноста на покачувањето на цените да му го достави на Сојузниот уред за цени, а по потреба и на други заинтересирани органи на сојузната државна управа.

Сојузниот уред за цени ќе ги разгледа причините за покачување на цените и ќе ги извести за тоа надлежните државни органи и ќе им предложи, по потреба, преземање на соодветни мерки.

3. Трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо, се должни за покачувањето на цените на индустриските производи претходно да ја известат републичката трговска комора, која тоа известување со своето мислење за оправданоста на покачувањето на цените ќе му го достави на Сојузот на трговските комори на Југославија. Сојузот на трговските комори на Југославија известувањето од претходниот став ќе му го до-

стави со своето образложено мислење на Сојузниот уред за цени, кој натаму ќе постапи според одредбата на ставот 2 од претходната точка.

Трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо се должни известувањето од ставот 1 на оваа точка да и го достават на републичката трговска комора најдоцна на 15 дена пред да пристапат кон продажба на производите по покачените цени.

Одредбата на точката 1 од ставот 3 на оваа одлука се однесува и на известувањата кои трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо ги поднесуваат во смисла на одредбите од оваа точка.

4. Сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет ќе пропише за кои производи индустриските претпријатија и трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо се должни да доставуваат известувања од точ. 1 и 2 на оваа одлука, водејќи сметка за важноста на производите за пазарот и за животниот стандард.

5. Народните одбори на општините во градовите и индустриските центри што ќе ги определи републичкиот орган на управата надлежен за стоковниот промет, можат да установаат евиденција за цените и контрола на истите и можат, на предлог од околинска трговска комора, да ги определат највисоките продажни цени на мало за одделни прехранбени производи што се од особено значење за снабдувањето на граѓаните, односно да го определат начинот на формирање на тие цени.

Во градовите поделени на општини работите од претходниот став ги врши околинскиот народен одбор.

Народните одбори од претходните ставови можат да го овластат советот на народниот одбор надлежен за работите на стоковниот промет да ги врши работите од ставот 1 на оваа точка. Советот на народниот одбор надлежен за работите на стоковниот промет е должен правните акти донесени врз основа на тоа овластување да му ги поднесе на потврда на народниот одбор на првата наредна седница.

6. Индустриските претпријатија и трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо се должни во рокот што ќе го определи сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет да поднесат, на начинот пропишан со оваа одлука, известување за покачувањата на цените извршени од 1 јануари 1958 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Известувањата од претходниот став се однесуваат и за производите определени со пропис донесен во смисла на одредбата од точката 4 на оваа одлука.

7. На стопанската организација што не ќе постапи според одредбите од точ. 1, 3 и 6 на оваа одлука, како и на стопанската организација што не се придржува за цените пропишани во смисла на точката 5 од оваа одлука, ќе се применат одредбите од членот 92 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

За стопански престап од претходниот став ќе се примени на одговорното лице во стопанската организација одредбата од членот 92 став 4 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

8. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 65

17 февруари 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

92.

Врз основа на членот 32 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОПИСИТЕ ШТО СЕ ДОНЕСУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

I. Се овластуваат Одборот за просвета и култура, Одборот за народно здравје и Одборот за организационо-управни прашања на Сојузниот извршен совет од името на Советот да даваат согласност на прописите за кои е со Законот за јавните службеници пропишана согласност на Советот, и тоа:

##### 1. Одборот за просвета и култура

1) дава согласност на општото упатство за спроведување на конкурси за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и во други воспитни установи (член 243 став 2 од Законот за јавните службеници);

2) заедно со Одборот за организационо-управни прашања на Сојузниот извршен совет дава согласност на упатството за распоредување во звања и платни разреди на службениците што се затекнале во звањата лектор, професор на виша школа, асистент во научна установа, стручен соработник и научен соработник (член 413 од Законот за јавните службеници);

##### 2. Одборот за народно здравје

дава согласност на прописите за утврдување на специјализацијата од определени гранки на медицината за здравствените службеници од прва група (член 321 став 2 од Законот за јавните службеници);

##### 3. Одборот за организационо-управни прашања

1) го потврдува правилникот за работа на Сојузната комисија за службенички работи (член 19 став 2 од Законот за јавните службеници);

2) дава согласност на правилниците за звањата на службениците на статистичката односно хидрометеоролошката служба (член 152 став 2 точка 1 од Законот за јавните службеници);

3) дава согласност на прописите за установување на други посебни стручни звања (член 153 став 3 од Законот за јавните службеници);

4) дава согласност на решенијата за распоредување на определени заменици на сојузниот јавен обвинител во платни разреди од III до I (член 218 став 3 од Законот за јавните службеници);

5) дава согласност на прописите за највисоката положајна плата за положајот на управник (директор) на одделни видови здравствени установи (член 300 став 2 од Законот за јавните службеници);

6) дава согласност на прописите за распоредување во платни разреди на положајот директор на завод за социјално осигурување (член 360 став 3 од Законот за јавните службеници);

7) дава согласност на прописите со кои се утврдуваат границите на положајните плати во заводите за социјално осигурување (член 362 став 1 од Законот за јавните службеници);

8) ги потврдува правилниците за службениците на сојузните стопански комори односно на сојузите на стопански комори и стручни здруженија, како и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ (член 382 став 2 од Законот за јавните службеници);

9) дава согласност на прописите за распоредување во платните разреди на положајот вицегубернер на Народната банка, на генерални директори и директори на банки и штедилници, на директори на филијали и на службеници на други определени положаји (член 385 став 2 од Законот за јавните службеници);

10) дава согласност на прописите со кои се утврдува височината на положајната плата на службениците на банките што ги основува Сојузниот извршен совет (член 386 став 2 од Законот за јавните службеници);

11) дава согласност на одлуката за годишната награда од фондот за наградување, што се формира од вишокот на приходите над расходите според завршната сметка, на службениците на банките што ги основува Сојузниот извршен совет (член 388 став 2 од Законот за јавните службеници);

12) ги потврдува правилниците за платите на службениците на Државниот осигурителен завод и на Југословенската лотарија (член 397 став 2 од Законот за јавните службеници);

13) дава согласност на прописите за посебните услови за стапување во служба во ресорот на надворешните работи (член 402 став 1 точка а) од Законот за јавните службеници);

14) дава согласност на прописите за посебни правила за чување службена тајна на службениците во ресорот на надворешните работи и на други лица што учествуваат во меѓународно општење од името на Федеративна Народна Република Југославија (член 402 став 1 точка б) од Законот за јавните службеници);

15) дава согласност на правилникот за посебните годности и надоместоци за службениците во странство во врска со вршењето на службата (член 402 став 1 точка в) од Законот за јавните службеници);

16) дава согласност на прописите со кои се определува во кои случаи и под кои услови шефот на мисија може да донесе решение за отстранување од должност на службеник во странство или на член на делегација, без оглед во кој орган е овој запослен (член 402 став 1 точка г) од Законот за јавните службеници);

17) заедно со Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет дава согласност на упатството за распоредување во звања и платни разреди на службениците што се затекнале во звањето лектор, професор на виша школа, асистент во научна установа, стручен соработник и научен соработник (член 413 од Законот за јавните службеници);

18) дава согласност на прописите со кои се установува посебен додаток за техничкиот персонал во служба на Југословенската народна армија и на органите на внатрешните работи (член 38 став 4 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници).

II. Оваа одлука влегува во сила со депот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 64

15 февруари 1958 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

93.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е ПРОШИРЕНА ЦИВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Посебниот додаток што врз основа на членот 15 од Уредбата за спроведување на законите и другите сојузни правни прописи на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/54) им се исплатувал на службениците запослени во органите и установите

на подрачјето на кое е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија, ќе се исплатува под истите услови и натаму, ако е нивната плата во нето износ според Законот за јавните службеници помала од досегашната плата. На тие службеници ќе им се исплатува посебниот додаток во износот кој претставува разлика меѓу нивната вкупна досегашна плата и платата во нето износ која им припаѓа според Законот за јавните службеници.

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 63

15 февруари 1958 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

94.

Врз основа на членот 135 став 3 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА, НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОТ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### I. Амортизација

##### Член 1

Стопанската организација ја пресметува и ја уплатува амортизацијата според пресметката на образцот „Амортизација“, кој е составен дел од овој правилник.

##### Член 2

Амортизациониот износ се пресметува со примена на амортизационите норми определени со посебни сојузни прописи, и тоа на набавната вредност на предметите што ги сочинуваат основните средства, а кои се способни да вршат соодветна функција во дејноста на стопанската организација, без оглед од кои средства се набавени.

Пресметувањето и уплатувањето на амортизацијата се врши и во случај на привремено запирање на користењето на предметите што ги сочинуваат основните средства.

Обврската за пресметување и уплатување на амортизацијата не се однесува на следните предмети од основните средства:

- 1) земјишта;
- 2) невградената опрема и другите недовршени инвестиции;
- 3) запасите на набавени инвестициони материјала и опрема;
- 4) вредноста на основните средства на која според посебните сојузни прописи не се врши пресметување и уплатување на амортизацијата.

##### Член 3

За новите погони што делумично и постепено се пуштаат во работа, се пресметува и се уплатува намален амортизационен износ.

Намалениот амортизационен износ се утврдува на тој начин што врз полниот амортизационен износ се применува коефициентот што претставува однос меѓу изградениот (користениот) и полниот (конечниот) капацитет на погонот.

Коефициентот од претходниот став се пресметува со примена на следната формула:

изградениот (користениот)  
капацитет

Коефициент =  $\frac{\text{изградениот (користениот) капацитет}}{\text{полниот (конечниот) капацитет}}$   
при што капацитетот може да се изрази на еден од овие начини:

1) во единици производи (натурални податоци),  
2) во вредности на производството (парични податоци),

3) во вредноста на користењето на основните средства (парични податоци).

##### Член 4

Годишната претсметка на амортизацијата се утврдува според состојбата на основните средства искажана во завршната сметка на стопанската организација на крајот од претходната година, односно за новооснованите стопански организации — од првиот ден на наредниот месец по запирањето на нејзиното конституирање во регистарот на стопанските организации.

##### Член 5

Амортизацијата, по правило, се уплатува во текот на годината во подеднакви месечни износи како аконтација, според годишната претсметка на амортизацијата.

Во тримесечни износи амортизацијата ја уплатуваат стопанските организации за кои е определено тоа со посебни прописи на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите донесени врз основа на членот 77 став 5 од Законот за средствата на стопанските организации.

##### Член 6

Стопанската организација што стопанската дејност ја врши нерамномерно во текот на годината, може да уплатува аконтации во нееднакви месечни износи, според годишниот распоред што ќе го утврди таа со потврда од општинската управа за приходи. Еден примерок од тој распоред стопанската организација е должна да ѝ достави на банката кон својата годишна претсметка.

##### Член 7

Промените во состојбата на основните средства на кои се пресметува амортизацијата, настанати во текот на годината, се земаат предвид за пресметување на амортизацијата според изменетата основица од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена.

Пресметувањето според променетата состојба на основните средства се врши тримесечно во претсметката на амортизацијата, а се уплатува при уплатувањето на амортизацијата за последниот месец на тримесечјето.

##### Член 8

Стопанската организација во ликвидација ја пресметува и ја уплатува амортизацијата до последниот ден во месецот во кој е извршено книговодствено пренесување на основните средства врз друга стопанска организација или врз народниот одбор.

##### Член 9

Годишната претсметка на амортизацијата стопанската организација е должна да ѝ ја поднесе на банката кај која има жиро сметка секоја година најдоцна до 15-ти февруари, а претсметка врз основа на променетата состојба на основните средства во текот на тримесечјето — најдоцна до 20-ти во месецот по истекот на тримесечјето во кое настанале промените.

#### II. Интерес на фондот на основните средства

##### Член 10

Стопанската организација го пресметува и го плаќа интересот на фондот на основните средства

според пресметката на образецот „Интерес на фондот на основните средства“, кој е составен дел од овој правилник.

Пресметката од претходниот став стопанската организација ѝ ја доставува на банката кај која има жиро сметка, и тоа најдоцна до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

#### Член 11

Основица за пресметување на интересот на фондот на основните средства е износот на фондот на основните средства според состојбата искажана во завршната сметка на стопанската организација за претходната година, намален за следните вредности на фондот на основните средства:

1) паричните средства на фондот на основните средства формирани од чистиот приход, со пренесување од други фондови на стопанската организација и сл., депонирани кај банката;

2) паричните средства на амортизацијата депонирани кај банката;

3) вредноста на земјиштата;

4) вредноста на предметите од основните средства кои според членот 103 од Законот за средствата на стопанските организации се ослободени од плаќањето на фондот на основните средства.

#### Член 12

Ако стопанската организација има основни средства што делумично го сочинуваат фондот на основните средства, а делумично се набавени од средствата на инвестиционите заеми или од други средства што стопанската организација мора да ги врати, интересот се пресметува и се плаќа само на вредноста на фондот на основните средства, и тоа намален за:

1) целиот износ на паричните средства на фондот на основните средства формирани од чистиот приход, со пренесување од други фондови на стопанската организација и сл., депониран кај банката;

2) вредноста на паричните средства на амортизацијата депонирани кај банката, вредноста на земјиштата, вредноста на предметите од основните средства кои според членот 103 од Законот за средствата на стопанските организации се ослободени од плаќањето на интересот на фондот на основните средства, и тоа во сразмера во која фондот на основните средства учествува во вкупната вредност на основните средства.

Кај новооснованите стопански организации се врши пресметување и плаќање на интересот од првиот ден на наредниот месец по запишувањето на нивното конституирање во регистарот на стопанските организации.

#### Член 13

Во текот на годината настанатите промени во состојбата на фондот на основните средства се земаат предвид за пресметување и плаќање на интересот на фондот на основните средства според изменетата основица од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена.

#### Член 14

Утврдувањето на основицата за пресметување и плаќање на интересот на основните средства се врши на следниот начин:

##### 1) пример бр. 1

Стопанска организација нема инвестиционен заем за основни средства ниту други извори на финансирање што мора да ги врати.

Во тој случај фондот на основните средства ѝ е рамн на вкупната вредност на основните средства;

Состојба на 1 јануари 1958 година			
Реден број		Вредност на основните средства	
		1	3
<b>A. ОСНОВНИ СРЕДСТВА</b>			
1 а)	Предмети и права		
2	Земјиште	100	— 100
3	Средства ослободени од интересот на фондот на основните средства (член 103)	550	50 500
4	Други основни средства	2.250	1.000 1.250
5	Вкупно: 2 до 4	2.900	1.050 1.850
6	Аванси за инвестиции		350
7	Запаси на инвестициони материјали и опрема		250
8	Инвестиции во тек		1.800
9	Вкупно: 5 до 8		4.250
10 б)	Парични средства		
11	Парични средства на амортизацијата депонирани кај банката		150
12	Парични средства на фондот на основните средства депонирани кај банката		—
13	Вкупна вредност на основните средства:		4.400

#### B. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

14	Фонд на основните средства	4.400
Основицата за пресметување на интересот на фондот на основните средства според предниот пример се изнаоѓа на следниот начин:		
	износот на фондот на основните средства	4.400
	се намалува за вредноста на:	
1)	земјиштата	100
2)	средствата ослободени според посебни прописи (член 103)	500
3)	паричните средства на амортизацијата депонирани кај банката	150 750
	Основица	3.650

Ако стопанската организација во текот на годината како дел на средствата од чистиот приход според завршната сметка внесе во фондот на основните средства напр. 600 динари, фондот на основните средства и вкупната вредност на основните средства се зголемува на  $4.400 + 600 = 5.000$ . Основицата за пресметување на интересот на фондот на основните средства останува иста, бидејќи на паричните средства на фондот на основните средства депонирани кај банката не се плаќа интерес. (Ео нашиот пример:  $5.000 - (600 + 750) = 3.650$ .)

Ако стопанската организација, на пример, ја уплати стасаната обврска на амортизацијата од 250 динари, со оваа уплата во нашиот пример искажан со состојбата на 1 јануари 1958 година нема да се зголеми фондот на основните средства, бидејќи со оваа уплата се надоместува вредноста на предметите од основните средства потрошени во вршењето на стопанската дејност. Намалувањето на вредноста на предметите и правата на основните средства во нашиот пример од  $2.900 - (1.050 + 250) = 1.600$ , се надоместува со зголемувањето на средствата на амортизацијата во парична форма, од 150 ( $150 + 250$ ) на 400 дин. Основицата за пресметување на интересот на фондот на основните средства изнесува  $4.400 - (750 + 250) = 3.400$ ;

##### 2) пример бр. 2

Стопанска организација на 31 јануари 1958 година ја има структурата на вредноста на основните средства искажана во примерот бр. 1 од ред. бр. 2 до 12. Вкупната вредност на основните средства изнесува 4.400 динари



Меѓутоа, кај стопанската организација покрај фондот на основните средства се појавуваат инвестициони и други кредити како извор на финансирање на основните средства, на пример:

	динари	динари
1) фонд на основните средства		2.640
2) инвестициони заеми	1.200	
3) други кредити што стопанската организација мора да ги врати (добавувачи и сл.)	560	1.760
		<u>4.400</u>

Во смисла на членот 12 од овој правилник интересот се пресметува само на делот од вредноста на основните средства што го сочинува фондот на основните средства, т. е. во напред наведениот пример само на износот од 2.640 динари.

Меѓутоа, за да ја утврдиме основницата за пресметување на интересот на фондот на основните средства потребно е износот на фондот на основните средства претходно да го намалиме за вредностите на кои не се пресметува интерес, и тоа во дел во кој тие вредности му припаѓаат на фондот на основните средства.

За утврдување на тој дел се зема односот меѓу вредноста на фондот на основните средства и вкупната вредност на основните средства. Во нашиот пример:

$$\frac{2.640 \times 100}{4.400} = 60\%$$

Спрема тоа, фондот на основните средства треба да се намали за 60% од оние категории основни средства на кои не се пресметува интерес. (Во овој пример не е опфатена категоријата на парични средства на фондот на основните средства).

Во нашиот пример:

	динари	динари
фондот на основните средства		2.640
се намалува за:		
60% од вредноста на земјиштето (100)	60	
60% од вредноста на средствата ослободени од интерес (500)	300	
60% од средствата на амортизацијата депонирани кај банката (150)	90	450
Основица за пресметување на интересот		<u>2.190</u>

По исклучок, фондот на основните средства се намалува за целокупниот износ на паричните средства во кој тој фонд е зголемен со издвојување од чистиот приход според завршната сметка или со пренесување од други фондови на стопанската организација, и тоа како за утврдување на односите меѓу фондот на основните средства и вкупната вредност на основните средства така и за утврдување на основницата на која се плаќа интерес на фондот на основните средства.

На пример:

Основни средства		
Земјиште	— — — — —	100
Средства според посебни прописи ослободени од интерес (член 103)	— — — — —	500
Други основни средства	— — — — —	3.850
Парични средства на амортизацијата	— — — — —	150
Парични средства на фондот на основните средства	— — — — —	600
Вкупна вредност на основните средства		<u>5.000</u>
Извори на финансирањето на основните средства		
Фонд на основните средства	— — — — —	3.240
Инвестициони заеми за основните средства	— — — — —	1.760
		<u>5.000</u>

Во ваков случај процентуалното учество на фондот на основните средства во вкупната вредност на основните средства, та според тоа и во одделни делови на основните средства (освен делот од чистиот приход), се утврдува на следниот начин:

$$\frac{(3240 - 600) \times 100}{5000 - 600} = 60\%$$

Спрема тоа, основницата за пресметување и уплатување на интересот се утврдува во овој пример на следниот начин:

Фонд на основните средства		3.240
се намалува за:		
1) 100% од паричните средства на фондот на основните средства издвоени од чистиот приход според завршната сметка или со пренесување од други фондови на стопанската организација (100% од 600)	600	
2) 60% од паричните средства на амортизацијата кај банката (60% од 150)	90	
3) 60% од вредноста на земјиштето (60% од 100)	60	
4) 60% од вредноста на основните средства ослободени од интерес (чл. 103) (60% од 500)	300	1.050
Основица за пресметување на интересот		<u>2.190</u>

### III. Интерес на фондот на обртните средства

#### Член 15

Стопанската организација го пресметува и го уплатува интересот на фондот на обртните средства според пресметката на образецот „Интерес на фондот на обртните средства“, кој е составен дел од овој правилник.

Пресметката од претходниот став стопанската организација ја доставува на банката кај која има жиро сметка, и тоа најдоцна до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

#### Член 16

Основица за пресметување на интересот на фондот на обртните средства е износот на фондот на обртните средства според состојбата искажана во завршната сметка на стопанската организација за претходната година.

Кај новооснованите стопански организации се врши пресметување и плаќање на интересот од првиот ден на наредниот месец по запишувањето на нивното конституирање во регистарот на стопанските организации.

Во текот на годината настанатите промени во состојбата на фондот на обртните средства се земаат предвид за пресметување и плаќање на интересот на фондот на обртните средства според изменетата основница од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена.

#### Член 17

Вкупниот износ на пресметаниот и платениот интерес на фондот на обртните средства е приход на општиот инвестиционен фонд, освен интересот на фондот на обртните средства според одредбите од чл. 101 и 109 од Законот за средствата на стопанските организации.

### IV. Заеднички и пресодни одредби

#### Член 18

Обврската за уплатување на амортизацијата, на интересот на фондот на основните средства и на интересот на фондот на обртните средства стасува на 25-ти во месецот за изминатиот месец.

Банката ги наплатува обврските од претходниот став според вирманските налози на стопанската организација што оваа е должна да ги поднесе до 25-ти во месецот за изминатиот месец.

Образец „Амортизација“

Препријесте \_\_\_\_\_  
 Место и околина \_\_\_\_\_  
 Стопанска грешка \_\_\_\_\_

**П Р Е С М Е Т К А**  
 на амортизацијата на основните средства  
 според состојбата на \_\_\_\_\_ 195\_\_ година

Респ. бр. на групата на основни средства	ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА КОИ СЕ ПРЕСМЕТУВА И СЕ ПЛАЌА АМОРТИЗАЦИЈА:		Амортизација за замена (отпис)		Освободена вредност (неотпишана вредност)
	А) Градежни објекти (група 1 до 38)	Б) Опремена (група 39 до 93)	%/	Износ	
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	<b>I. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА СОСТОЈБАТА</b>				
1	A. Градежни објекти (група 1 до 38)				
2	B. Опремена (група 39 до 93)				
3	B. Друго (група 94 до 101)				
4	<b>ВКУПНО A+B+B</b>				
5	1. Вкупна годишна обврска блокирана слободна				
6	Уплатена за _____ 195__ година блокирана слободна				
7	2. Месечен износ на обврската блокирана слободна				

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Стопанската организација на овој образец ја поднесува годишната претметка на амортизацијата на почетокот на годината, промените настани во состојбата на основните средства и пресметувањето во текот на годината, како и конечната годишна претметка на амортизацијата.

2. Во годишната претметка на амортизацијата, што се поднесува на почетокот на годината, во колоната 2 се внесува секоја група основни средства поединечно, и се врши пресметување на амортизацијата за секоја група.

3. Ако претметката на амортизацијата на основните средства се поднесува во текот на годината — тримесечно поради настанатите промени во состојбата на основните средства, тогаш во првиот ред се внесува вкупната состојба A — Градежни објекти, а потоа промените (зголемување и намалување). По тоа на ист начин се поставува кај состојба B — Опремена и B — Друго. Ако немало промени во групите A или B или B, тогаш се внесува состојбата од годишната претметка.

4. Како основица за пресметување на амортизацијата се зема набавната вредност на основните средства. Годишната претметка на амортизацијата се врши според состојбата исказана во завршната сметка од 31 декември на претходната година. Уплатата на аконтацијата за јануари и февруари се врши спрема таа претметка. Во случај на промени во состојбата на основните средства во првото тримесеје, т.е. во јануари и февруари, уплатата на аконтацијата за март ќе ги опфати и промените што ги покажала претметката за првото тримесеје. Промените во состојбата на основните средства во март, април и мај ќе бидат покажани во претметката за второто тримесеје. Уплатата на аконтацијата за јуни ќе ги опфати промените настанати во март, април и мај.

5. Основните средства на кои не се пресметува и не се уплатува амортизација се исказуваат исто така поединечно по групи на овој образец како посебен прилог (вредност на земјиштето, запаси на инвестициони материјали и опрема, инвентии во тек), како и освободените средства кои според посебни сојузни прописи се ослободени од пресметување и уплатување на амортизацијата.

Претпријатието \_\_\_\_\_  
 Место и околина \_\_\_\_\_  
 Стопанска гранка \_\_\_\_\_

Образец „Интерес на фондот на основните средства“

И Р Е С М Е Т К А  
 на интересот на фондот на основните средства за \_\_\_\_\_ 195 \_\_\_\_\_ година

А. Основни средства:		О П И С		Вредност на основните средства	Вредност на фондот
1	2	3	4	5	6
1	а) Предмети, права и сл.				
2	Земјиште			.....	.....
3	Средства кои според посебни прописи се слободни од интерес (член 103)			.....	.....
4	Други основни средства			.....	.....
5	Вкупно: 2 до 4			.....	.....
6	Аванси за инвестиции			.....	.....
7	Запаси на инвестициони материјали и опрема			.....	.....
8	Инвестиции во тек			.....	.....
9	Вкупно: 5 до 8			.....	.....
10	Парични средства			.....	.....
11	Парични средства на амортизацијата депонирачки кај банката			.....	.....
12	Парични средства на фондот на основните средства депонирани кај банката			.....	.....
13	Вкупно: 9 до 12			.....	.....
14	Б. Извори на финансирањето на основните средства:				
15	Фонд на основните средства			.....	.....
16	Инвестиционен кредит за основни средства			.....	.....
17	Други извори за кредитирање на основните средства			.....	.....
17	Вкупно:			.....	.....
18	В. Утврдување на сразмерниот дел на вредноста на земјиштата, на средствата ослободени од интерес (член 103) и на средствата на амортизација во фондот на основните средства			.....	.....

% = \_\_\_\_\_ ред. бр. (14 минус 13) × 100  
 % = \_\_\_\_\_ ред. бр. (13 минус 1)

1	2	3
19	Г. Утврдување на основницата за пресметување на интересот на фондот на основните средства (ред. бр. 14) се намалува за:	.....
20	Полниот износ на паричните средства на фондот на основните средства (ред. бр. 12)	.....
21	Полниот износ или % од делот на вредноста на земјиштето (ред. бр. 2 од колона 3)	.....
22	на средствата кои според посебни прописи се ослободени од интерес (член 103) (ред. бр. 3 кол. 3)	.....
23	средства на амортизацијата (ред. бр. 11)	.....
24	Основица за пресметување на интересот на фондот на основните средства	.....
25	% на годишните интереси = месечен _____ % на ред. бр. 25 на Дин.	Дин. ....
26	Д. Интересот на основните средства му припаѓа:	
27	на _____ фондот	

**ЗАБЕЛЕШКА:**

1) Како основна за пресметување на интересот на фондот на основните средства се зема состојбата на фондот од претходниот месец (на пр. пресметката на интересот за јануари т.г. се врши според состојбата од 31 декември претходната година, за февруари според состојбата на 31 јануари итн.);  
 2) под ред. бр. 26 се внесува годишниот процент и делот од % што отпаѓа на еден месец (на пример, ако е годишниот интерес 6%, месечниот процент е  $\frac{1}{12} \times 6\%$ );  
 3) под ред. бр. 22, 23, 24 процентуален дел од вредноста внесуваат стопанските организации од точката 12, а во полн износ од точката 11 на овој правилник.

**Образец „Интерес на фондот на обртните средства“**

Претпријатие \_\_\_\_\_  
 Место и околина \_\_\_\_\_  
 Стопанска гранка \_\_\_\_\_

**П Р Е С М Е Т К А**

на интересот на фондот на обртните средства за \_\_\_\_\_ 195\_\_\_\_\_ година

Реден број	О П И С	Состојба на крајот на претходниот месец	Промена во тејот на извештајниот месец	Состојба на крајот на извештајниот месец	Состојба на крајот на претходниот месец	Промена во тејот на извештајниот месец	Состојба на крајот на извештајниот месец	Состојба на крајот на претходниот месец	Состојба на крајот на извештајниот месец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Почетен фонд на обртните средства								
2	Отплати по инвестиционите заеми за обртни средства								
3	Од чистиот приход според завршната сметка или од нераспределените средства								
4	Пренос од другите фондови на стопанската организација								
5	Отстапен износ на интересот на фондот на обртните средства и на земјарината според посебни прописи								
6	Дотации од политичките/територијалните единици								
7	В к у п н о (1 до 6)								
8									

\_\_\_\_\_ % на годишните интереси = месечно \_\_\_\_\_ % на ред. бр. 7 од колоната 3 на Дин. = Дин. \_\_\_\_\_

Интересот на фондот на обртните средства припаѓа:

**ЗАБЕЛЕШКА:**

- 1) Како основица за пресметување на интересот на фондот на обртните средства се зема состојбата на фондот од претходниот месец ред. бр. 7 колона 3. (На пр.: пресметувањето на интересот за јануари т.г. се врши спрема состојбата според завршната сметка од 31 декември претходната година, за февруари, спрема состојбата на 31 јануари итн.
- 2) Состојбата од колоната 5 мора да се согласува со книговодствената состојба за месецот за кој се поднесува извештајот.
- 3) Под ред. бр. 8 се внесува годишниот процент и делот од процентот што отпаѓа на еден месец (на пр.: ако е годишниот интерес 6%, месечниот процент е 1/2%).
- 4) Износот под ред. бр. 5 се внесува според одобрената завршна сметка.
- 5) Во колоната 4 зголемувањето на фондот на обртните средства треба да се означи со знакот „+“, а намалувањето на обртните средства со знакот „-“.

**Член 19**

Банката на која ѝ се поднесува претсметка и пресметка на амортизацијата, пресметки на интересот на фондот на обртните и на фондот на основните средства, ја контролира исправноста на тие претсметки и пресметки на амортизацијата, на интересот на фондот на основните и на фондот на обртните средства и води евиденција за уплатите, како и за наменската употреба на амортизационите средства.

Банката проверува дали за секоја група основни средства е применета соодветна норма и вкупен износ на пресметаната амортизација, како и процент на интересот на фондот на основните средства и на фондот на обртните средства.

Банката контролира дали основицата за амортизација искажана во претсметката и пресметката, како и основицата за пресметување на интересот на фондот на основните и на фондот на обртните средства, се согласуваат со соодветните износи во бучто билансот на стопанската организација.

**Член 20**

Ако банката при прегледот на претсметката на амортизацијата и на пресметката на интересот на фондот на основните и на фондот на обртните средства утврди дека постојат грешки, ќе ѝ ја врати претсметката односно пресметките со свои забелешки на стопанската организација таа да изврши потребни исправки во рок од 5 дена од денот на доставата.

Ако стопанската организација не ја поднесе претсметката на амортизацијата односно пресметките на интересите на фондот на основните и на фондот на обртните средства, ќе се применат одредбите од чл. 119, 120 и 122 од Законот за средствата на стопанските организации.

**Член 21**

По исклучок, со цел за пресметување на основицата за пресметување на интересот на фондот на

основните средства за јануари 1958 година, стопанската организација го утврдува фондот на основните средства на тој начин што фондот на основните средства (конто 90) без средствата за заедничка потрошувачка — искажан под 31 декември 1957 година се зголемува за следните износи искажани под 31 декември 1957 година:

1) за вкупниот износ на амортизациониот фонд (посебно аналитичко конто во рамките на синтетичкото конто 93), бидејќи овој фонд во смисла на членот 15 од Законот за средствата на стопанските организации повеќе не се формира.

Стопанската организација треба да има на сметката на средствата на амортизација кај банката издвоен ист износ што го пренесла од амортизациониот фонд во фондот на основните средства;

2) за делот на вредноста на финансирањето на инвестициите во тек од контото 94, што се пренесуваат во фондот на основните средства во смисла на членот 125 од Законот за средствата на стопанските организации, како што се финансирањето од амортизациониот фонд и финансирањето од другите фондови на стопанската организација, а кои се однесуваат на инвестиционите материјали на недовршените инвестиции и побарувањата по инвестициите (дадените аванси).

За вредноста на запасите на инвестиционите материјали и опрема, незавршените инвестиции (инвестиции во тек) и побарувањата по инвестициите за дадените аванси и сл., набавени од заем и од други средства, што стопанската организација мора да ги врати, не се зголемува фондот на основните средства.

**Член 22**

По исклучок од одредбите од чл. 9, 10 и 15 од свој правилник, стопанските организации ќе ги уплатат аконтациите на обврските за амортизација и интересите на фондот на основните средства и на фондот на обртните средства за јануари 1958

година во височина на износите што ги уплатила ва декември 1957 година.

#### Член 23

Годишната претсметка на амортизацијата и пресметката на интересот на фондот на основните средства и на фондот на обртните средства за јануари 1958 година стопанските организации ќе ѝ ги достават на банката најдоцна до 15 март 1958 година.

Ако врз основа на поднесената годишна претсметка на амортизацијата и пресметките на интересите на фондот на основните и на фондот на обртните средства се утврди дека е износот на уплатените аконтации помал или поголем од износите утврдени во поднесените пресметки, ќе се изврши при тоа уплата на помалку уплатениот односно враќање на повеќе уплатениот износ.

#### Член 24

Обрасците од овој правилник имаат значење на службено издание. Начинот на издавањето на тие образци ќе го определи со посебна одлука сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

#### Член 25

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден кога започнал да се применува Законот за средствата на стопанските организации.

Бр. 14-2893/1

13 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

#### 95.

Врз основа на членот 55 во врска со членот 54 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ПРИВРЕМНО УПЛАТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1958 ГОДИНА

1. Стопанските организации се должни да уплатуваат месечни аконтации на име придонес од доходот за 1958 година до поднесувањето на првата периодична пресметка.

Обврската за уплатување на придонесот од доходот стасува секој 25-ти во месецот за изминатиот месец.

Месечната аконтација од придонесот од доходот ја утврдуваат:

1) стопанските организации што во 1957 година вршеле расподелба на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката — во височина што ѝ одговара на една деветина од износите утврдени според периодичната пресметка за периодот јануари — септември 1957 година, и тоа на име:

- а) данок на добивка;
- б) придонес од добивката за општествените инвестициони фондови;
- в) дел од добивката за буџетите;
- г) остаток од добивката за сојузниот буџет и фондови.

Од износот пресметан на предниот начин се одбива аконтацијата на придонесот за буџетите од личниот доход за односниот месец пресметана според Наредбата за исплата на аконтации од личните приходи на работниците на стопанските организации и за наплата на аконтации од придонесите од тие приходи за првото тримесечје од 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58);

2) стопанските организации што во 1957 година вршеле расподелба на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, освен трговските стопански организации, — во височина што ѝ одговара на една деветина од износите утврдени според периодичната пресметка за периодот јануари—септември 1957 година, и тоа на име:

а) придонес за општествените инвестициони фондови;

б) рударски придонес;

3) трговските стопански организации што во 1957 година вршеле расподелба на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот — во височина на една шестина од износите утврдени според периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1957 година, и тоа на име:

а) придонес за општествените инвестициони фондови;

б) данок од доходот на трговските стопански организации.

Трговските стопански организации што во 1958 година го издвојуваат придонесот од доходот по нормите од членот 59 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, не плаќаат месечни аконтации на придонесот од доходот според одредбите на оваа наредба.

2. Стопанските организации чија реализација е нерамномерна поради сезонскиот карактер на работењето, ги уплатуваат аконтациите на придонесот од доходот во износите што за одделни месеци ќе ги определи општинската управа за приходи. Како стопански организации со сезонски карактер на работењето се сметаат стопанските организации наведени во точката 36 став 4 од Наредбата за составување на периодичните пресметки и за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57).

3. Стопанските организации што ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во паушален износ, ги уплатуваат тие обврски во височината и во сроковите што ќе ги определи општинската управа за приходи.

4. Стопанските организации на кои делумично или во целост им е отстапен придонесот од доходот за 1958 година, го утврдуваат и го уплатуваат придонесот од доходот врз основа на периодична пресметка.

5. Пресметаната аконтација на придонесот од доходот стопанската организација ќе ја распредели на одделни корисници според одредбите на чл. 20 и 35 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации и ќе ја уплати на соодветните сметки.

6. Стопанската организација која според одредбите од претходните точки извршила уплата на стасаните аконтации може во 1958 година, до поднесувањето на првата периодична пресметка, за секој месец да врши исплата на личните приходи според одредбите на членот 14 од Законот за средствата на стопанските организации, ако според одобрената завршна сметка за 1957 година остварила достаточен личен доход односно остварила добивка.

7. До донесувањето на посебни прописи во смисла на членот 129 од Законот за средствата на стопанските организации стопанската организација ги плаќа ануитетите по инвестиционите заеми склучени до крајот на 1957 година на товар на својата жиро сметка кај банката во височина на стасаниот ануитет, доколку плаќањето на ануитетите не е предвидено со договор со банката на товар на издвоените средства на стопанската организација кај банката.

8. Стопанските организации ја уплатуваат и аконтацијата на придонесот за кадри во исто време кога и аконтациите на придонесот од доходот според одредбите на оваа наредба.

Како основа за пресметување на аконтацијата на придонесот за кадри служи бруто износот на аконтациите на личните приходи на работниците за изминатиот месец во смисла на Наредбата за исплата на аконтации од личните приходи на ра-

ботниците на стопанските организации и за наплата на аконтациите од придонесот од тие доходи за првото тримесечје од 1958 година, намален за 20%.

Како бруто износ на аконтациите од личните доходи според претходниот став се подразбира збирот на нето износите исплатени на работниците и на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба.

По исклучок од претходните ставови на оваа точка, ако стопанската организација го пресметува придонесот за кадри според остварениот промет, ќе ги пресмета аконтациите на тој придонес според прометот остварен од почетокот на годината до крајот на месецот за кој се врши пресметувањето на придонесот и намален за износот на данокот на промет.

9. Ако врз основа на поднесената периодична пресметка се утврди дека е вкупниот износ на уплатените месечни аконтации на приходите на буџетите и фондовите помал или поголем од износот на придонесот од доходот на стопанската организација утврден во поднесената периодична пресметка, ќе се изврши уплата на помалку уплатениот односно враќање на повеќе уплатениот износ.

10. Ако стопанската организација не уплати аконтации во смисла на одредбите на оваа наредба, ќе се применат одредбите од чл. 42—46 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Банката кај која стопанската организација има жиро сметка ќе ја извести општинската управа за приходи ако стопанската организација во определен срок не поднесе налози за уплата на обврските или обврските не ги уплати во пропишаната височина според одредбите на оваа наредба.

11. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден од кога почнал да се применува Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 2033/1  
10 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

96.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за дополнење на Одлуката за распределба на вкупниот приход на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

### НАРЕДБА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ЦЛАКАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈА И ИНТЕРЕС НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Стопанските организации што изведувале инвестициони работи во странство, не плаќаат амортизација и интерес на овие основни средства што биле употребени за изведување на инвестициони работи во странство, а кои тие ги внеселе (вратиле) во земјата, и тоа за времето од внесувањето на средствата во земјата до крајот на месецот во кој тие средства почнале да се употребуваат во земјата.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1957 година.

Бр. 24169  
13 декември 1957 година  
Белград

Државен секретар за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

97.

Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57 и 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

### НАРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЦИГАРИЊАТА „ДРАВА“

1. Претпријатијата за пеработка на тутун (тутуновите фабрики) можат да ги пуштаат во промет цигарињата „Драва“ само пакувани во бланкети — меко пакување, без никакви уметоци.

2. На претпријатије за пеработка на тутун што ќе постапи противно на одредбата од претходната точка ќе се примени одредбата на членот 92 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на одговорното лице на ова претпријатије одредбата на ставот 4 од истиот член.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 март 1958 година.

Бр. 898/1  
8 февруари 1958 година  
Белград

Државен секретар за работи на стоковниот промет,  
Марјан Бреџел, с. р.

98.

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет препишува

### УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Обврската за доставување на известувања за покачувањето на цените во смисла на одредбите од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи (во натамошниот текст: Одлуката) се однесува на производителите (групите производители) наведени во списокот на производителите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените (во натамошниот текст: список), кој е составен дел од ова упатство.

2. Како покачување на цените во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката се подразбира формирањето на цените што се повисоки од цените по кои одделни индустриски и трговски претпријатија што се занимаваат со промет на големо, го продавале истиот производ на денот на влегувањето во сила на Одлуката.

Како покачени цени во смисла на точката 6 од Одлуката се подразбираат цените што на денот на влегувањето во сила на Одлуката биле повисоки од цените по кои одделни индустриски и трговски претпријатија што се занимаваат со промет на големо, го продавале истиот производ на 31 декември 1957 година, односно при последната продажба извршена пред 31 декември 1957 година.

Како продажба во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка се подразбира продажбата во количините кои вообичаено ги продаваат индустриските и трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо.

3. Како покачени цени во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката, се подразбира и секоја промена во поглед на квалитетот на производите и условите за продажба што влијаат врз покачувањето на це-

ните (место и начин за испорака, вид и тршоци на амбалажата, рабат, каса-шкото и др.).

4. Индустриските претпријатија се должни известување пропишано со Одлуката да му достават на стручното здружение на кое му припаѓа претпријатието според својата основна дејност и за цените на своите нови производи.

Како нов производ во смисла на претходниот став се подразбира секој производ кој индустриското претпријатие не го произведувало односно не го пуштало во промет пред влегувањето во сила на Одлуката.

Известувањето од оваа точка се поднесува најдоцна на 30 дена пред пуштањето во промет на новиот производ (точка 1 став 2 од Одлуката).

5. Документацијата што индустриското претпријатие треба да ја достави во смисла на точката 1 став 3 од Одлуката, опфаќа:

1) пресметковна калкулација на производот за претходната година, калкулацијата за изминатиот период во текущата година и калкулација врз која се засновува покачувањето на цените. Кон овие калкулации треба да се дадат и податоци за соодветните квалитети, количини и услови за испорака, како и податоци за постигнатите цени на односните производи на домашниот пазар и во извозот. Кон калкулациите треба да се даде и образложение од кое ќе се видат причините за покачувањето на одредени елементи од калкулациите (измена на потрошувачицата, на цените, на услови на добавување за материјал и услуги и др.).

Ако покачувањето на цените се однесува за одделен производ, а не за соодветна група производи наведена во Списокот, податоците од претходниот став ќе се доставуваат како за секој одделен производ, така и за соодветната група производи;

2) препис од последната периодична пресметка што ѝ е доставена на Народната банка;

3) податоци за производството и за продажбата на односниот производ.

Покрај податоците од претходниот став, претпријатијата што првпат доставуваат известување за покачувањето на цените, се должни да достават и препис од завршната сметка за изминатата година, што му е доставен на преглед на надлежниот државен орган.

Индустриското претпријатие може, покрај напред наведените податоци, да поднесе и други документирани податоци со цел за образложение на покачувањето на цените.

6. По еден примерок од известувањето со пропишаната документација, индустриското претпријатие е должно да му достави и на Сојузниот уред за цени и на републичкиот орган надлежен за работите на стоковниот промет, и тоа истовремено кога и на стручното здружение.

7. Стручното здружение е должно известувањето со документацијата примено од индустриското претпријатие да му го достави, најдоцна во рок од 7 дена од денот на приемот, на Сојузниот уред за цени и на Сојузната индустриска комора со свое образложено мислење за оправданоста на покачувањето на цените а особено со осврт врз ситуацијата кај другите производители на ист производ односно група производи.

8. Кон известувањето од точката 3 на Одлуката трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо се должни да ѝ достават на републичката трговска комора:

1) податоци за набавката и продажната цена и за условите на набавката и продажбата во претходната година и во изминатиот период на текущата година, како и податоци за новата набавна и продажна цена за односниот производ со условите на набавката и продажбата;

2) препис од последната периодична пресметка што ѝ е доставена на Народната банка.

Покрај податоците од претходниот став, трговските претпријатија што првпат доставуваат изве-

стување за покачените цени се должни да достават и препис од завршната сметка за претходната година што му е доставен на преглед на надлежниот државен орган.

Трговското претпријатие може, покрај наведените податоци, да поднесе и други документирани податоци со цел за образложение на покачувањето на цените.

9. По еден примерок од известувањето со пропишаната документација од претходната точка трговското претпријатие е должно да им достави и на републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет и на Сојузниот уред за цени, и тоа истовремено кога и на републичката трговска комора.

10. Републичката трговска комора е должна известувањето со документацијата примено од трговското претпријатие да му го достави, најдоцна во рок од 3 дена по приемот, на Сојузот на трговските комори на Југославија, со свое образложено мислење за оправданоста на покачувањето на цените, а особено со осврт врз ситуацијата на другите трговски претпријатија што се занимаваат со промет на големо на односните производи.

Сојузот на трговските комори на Југославија е должен известувањето, документацијата и мислењето примени од републичката трговска комора да му ги достави, во рок од три дена по приемот, на Сојузниот уред за цени, со свое образложено мислење.

11. Ако индустриското и трговското претпријатие кон известувањето не достави документација пропишана со ова упатство, ќе се смета како ни да не поднесло известување.

Сојузниот уред за цени утврдува дали е документацијата поднесена во смисла на одредбата од претходниот став, и ако утврди дека не е, е должен за тоа во рок од три дена да го извести претпријатието.

12. Индустриските и трговските претпријатија се должни известувањето во смисла на точката 6 на Одлуката да го достават веднаш а најдоцна во рок од 15 дена по влегувањето во сила на Одлуката, и тоа на начинот и со документацијата пропишани со ова упатство.

13. Овластувањето на народниот одбор од точката 5 на Одлуката се однесува само на производите за кои со сојузни прописи не се веќе определени продажните цени на мало, односно начинот на формирање на тие цени.

Народните одбори се должни да го известат републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет за цените што ги определите во смисла на точката 5 од Одлуката.

14. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1060

17 февруари 1958 година

Белград

Државен секретар  
за работи на стоковниот промет,  
Марјан Брецељ, с. р.

### СПИСОК

#### НА ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ЕВИДЕНЦИЈАТА И КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

Гранка	Производи односно групи производи
116	1) Садови од стакло, керамика и порцелан 2) Сол 3) Цемент (само за трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо)
117	1) Емајл маси 2) Садови емајлирани 3) Садови поцинкувани 4) Садови од алуминиум 5) Прибор за јадење 6) Печки и шпорети

Гранка	Производи односно групи производи	Гранка	Производи односно групи производи
	7) Метален намештај 8) Велосипеди 9) Машини за домаќинство (мелници за месо, кафе и др.) 10) Жичани брукџе 11) Амбалажа од црн лим 12) Амбалажа од бел лим 13) Амбалажа од алуминиум	127	1) Овошна пулпа 2) Какао производи 3) Преработки овошни 4) Масла за јадење 5) Преработки од месо 6) Преработки од риба
119	1) Сијалици 2) Радио апарати 3) Термички апарати 4) Ладилници 5) Други апарати за домаќинство (усисувачи, утии и др.)	313	1) Трупци од лисјари за режење 2) Трупци од иглолисници за режење 3) Јамско дрво 4) Целулозно дрво 5) Танинско дрво од даб и костен
120	1) Фирнајзи 2) Ленено масло 3) Смоли и восоци 4) Терпентин 5) Лој 6) Технички маснотии 7) Рицинусово масло 8) Маслени бои 9) Лакови 10) Сапуни од сите видови 11) Други средства за перење (детерџенти и др.)	99.	Врз основа на членот 85 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ”, бр 13/56), а поради ситуацијата настаната поради прекинувањето на дипломатските односи со СР Германија, бидејќи дека таков случај не е предвиден во Законот за легализација на исправите во меѓународните соопштенија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 44/46), Државниот секретаријат за надворешни работи издава
122	1) Режана граѓа од меки лисјари 2) Режана граѓа од иглолисници (само за трговските претпријатија што се занимаваат со промет на големо) 3) Режана граѓа од тврди лисјари 4) Панел плочи 5) Шпер плочи 6) Фурнири 7) Вештачки плочи (лесонит и др.) 8) Паркет 9) Штавила 10) Намештај од дрво 11) Моливи 12) Кибрити 13) Амбалажа од дрво	<b>ОБЈАСНЕНИЕ</b>	
123	1) Екздрвна хартија 2) Средно фина хартија 3) Тешко пропусна хартија 4) Тенка хартија од крили 5) Сурови хартии за индиго и карбон 6) Тенки хартии за пишување и за печатење 7) Хартии за обвивки 8) Картони 9) Лепенки 10) Школски тетратки	<p><b>ЗА НАЧИНОТ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОНИЕ ИСПРАВИ ШТО ГИ ИЗДАВА ИЛИ ГИ ЗАВЕРУВА АМБАСАДАТА НА КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА ВО БОН КАКО ЗАШТИТНИЧКА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СР ГЕРМАНИЈА</b></p> <p>1. До прекинувањето на дипломатските односи на СР Германија со нашата земја Амбасадата на ФНРЈ во Бон го вршеше заверувањето на нашите и надзаверувањето на германските исправи што требаше да служат за употреба во Југославија.</p> <p>2. Бидејќи Кралството Шведска, по прекинувањето на дипломатските односи на СР Германија со нашата земја, се прими да ги штити југословенските интереси во СР Германија, треба да се смета дека сите работи на заверување што ги врши Шведската амбасада во Бон од името на Федеративна Народна Република Југославија, ја имаат истата правна сила како и тие што пред прекинувањето на дипломатските односи ги вршеше Конзуларното одделение на бившата Амбасада на ФНРЈ во Бон.</p> <p>3. За да не доаѓаат заинтересираните југословенски државјани, како и надлежните органи и судови, во сомневање дали Шведската амбасада во Бон извесна исправа заверила во својство на заштитничка на интересите на Федеративна Народна Република Југославија во СР Германија, исправите што ќе ги издаде Амбасадата треба да бидат заверени, а оние што ги заверува треба да бидат надзаверени од страна на Амбасадата на ФНРЈ во Штокхолм или од страна на Конзуларното одделение на Државниот секретаријат за надворешни работи, со тоа што во заверката односно надзаверката, покрај вообичаениот текст за автентичноста на печатот и потписот, ќе се додаде дека оваа работа Амбасадата на Кралството Шведска во Бон ја извршила како заштитничка на интересите на Федеративна Народна Република Југославија во СР Германија и дека таквата исправа односно заверка треба да се смета како издавањето на исправата односно заверката да е извршена од надлежните југословенски органи.</p> <p>4. Исправите што ги издаваат или ги заверуваат генералните конзулати во Хамбург и Минхен ќе се издаваат односно ќе се заверуваат и натаму според општите прописи што важат за сите други југословенски претставништва во странство.</p>	
124	1) Волна 2) Памук 3) Лен 4) Цел 5) Синтетички предива 6) Вештачка свила 7) Природна свила 8) Кокони 9) Грџ 10) Сите видови предива 11) Памучни тканини 12) Волнени тканини 13) Ленени тканини 14) Каделни тканини 15) Тканини од цел-влакно 16) Тканини од синтетички предива 17) Тканини од вештачка свила 18) Тканини од природна свила	<p>Бр. 943/2 30 јануари 1958 година Белград</p>	
125	1) Гонска кожа 2) Горна крупна кожа 3) Горна ситна кожа 4) Сите видови постава 5) Свињска преработена кожа 6) Обувки кожни	Државен секретар за надворешни работи, <b>Коча Поповиќ, с. р.</b>	
126	1) Обувки од гума		



100

Врз основа на членот 109 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет пропишува

## У П А Т С Т В О

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ЗА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ

I

Кон членот 89

1. Како работен однос во смисла на овој член се подразбира редовниот работен однос од членот 3 став 2 на Законот за работните односи.

2. Во непрекинатиот работен стаж од точката 1 на овој член се признава и времето поминато во претходниот работен однос, ако работникот повторно се запосли во рок од 15 дена.

3. Работниот стаж се докажува првенствено со работната книшка, со потврда од организацијата или со извод од евиденцијата на заводот за социјално осигурување.

4. Додека износот на приходите на работникот, на неговата потесна фамилија и на лицата што ги издржува тој не се определи со закон врз основа на точката 2 од овој член, височината на приходите се определува според членот 9 точка 6 од Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52, 30/52 и 1/56) и точката 13 од Општото упатство за измена и дополнување на Општото упатство за извршување на Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/56).

5. Надлежен орган за службата за посредување на трудот во смисла на точката 3 од овој член е органот на службата за посредување на трудот надлежен според местото на последното запослување на работникот.

Ако работникот не му се пријави на надлежниот орган на службата за посредување на трудот во рокот определен во точката 3 од овој член, го губи правото на паричен надоместок за време на траењето на безработноста.

Организацијата е должна во решението за отказ да означи во кој рок и на кој орган на службата за посредување на трудот треба да му се пријави работникот заради остварување на правото на за време на безработноста.

6. Во оправдани случаи органот на службата за посредување на трудот од точката 5 став 1 на ова упатство може на работникот што прима паричен надоместок да му одобри заминување во друго место, заради пронаоѓање запослување преку органот на службата за посредување надлежен за тоа место.

Паричниот надоместок за ова време го исплатува органот на службата за посредување на трудот на кој му е упатен работникот заради пронаоѓање на запослување на товар на органот на службата за посредување на трудот што му одобрил на работникот заминување во друго место. Ако се одобрува заминување во место на подрачјето на иста околија односно град, паричниот надоместок паѓа на товар на органот на службата за посредување на трудот на кој му е упатен работникот.

7. Органот на службата за посредување на трудот од точката 5 став 1 на ова упатство е должен на работникот, на негово барање, да му одобри заминување во местото на постојаниот престој, заради запослување и остварување на правото на паричен надоместок преку органот на службата за посредување на трудот надлежен за тоа место.

На работникот на кој му е одобрено заминување во местото на постојаниот престој, паричниот надоместок му го исплатува органот на службата за посредување на трудот надлежен според местото на постојаниот престој на работникот. Овој орган има право на враќање на исплатените износи на паричниот надоместок за првите четири месеци безработност од органот на службата за посредување на трудот надлежен според седиштето на организацијата.

8. Правото на паричен надоместок на работникот од точ. 6 и 7 на ова упатство го утврдува органот на службата за посредување на трудот надлежен според седиштето на организацијата. Овој орган е должен на органот на службата за посредување на трудот што врши исплата на паричниот надоместок да му ги достави сите документи врз основа на кои е определено правото на паричен надоместок, како и податоците за исплатените износи на паричниот надоместок и за кое време се исплатени.

9. Работникот, на кој му е одобрено заминување во друго место во смисла на точ. 6 и 7 од ова упатство е должен да му се пријави на органот на службата за посредување на трудот на кој му се упатува во рок од пет дена од денот на доставата на одобрението за заминување. На работникот кој во овој рок не ќе му се пријави на органот на службата за посредување на трудот на кој му е упатен, исплатата на паричниот надоместок му се запира до денот на јавувањето.

Кон членот 90

10. Правото на паричен надоместок во смисла на ставот 2 под б) од овој член му припаѓа на работник што дал отказ или на кој работниот однос му престанал по спогодба поради промена на местото на престојот од здравствени причини, и тоа на самиот работник, неговиот брачен другар, децата или лицата што е должен тој да ги издржува.

11. Како неисполнување на обврските од работниот однос од страна на организацијата во смисла на ставот 2 под в) од овој член се смета неисполнување на обврските што произлегуваат од спогодбата за засновување на работниот однос (договорот за работа), ако е даден отказот во рок од два месеци од денот кога организацијата била должна да ги изврши законските или договорните обврски спрема работникот.

Неисполнувањето на обврските од работниот однос од страна на организацијата по барање од работникот го утврдува арбитражниот совет за откази надлежен според седиштето на организацијата.

Кон членот 91

12. Свршените ученици во стопанството и на други нижи стручни училишта, учениците на средни стручни училишта и студентите на виши школи и факултети, се должни да му се пријават на надлежниот орган на службата за посредување на трудот во рок од еден месец од денот на завршењето на училиштето односно факултетот.

Свршените ученици односно студенти од претходниот став што го завршиле школувањето пред влегувањето во сила на Законот за работните односи, се здобиваат со правото на паричен надоместок од денот на поднесувањето на барањето, ако во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на ова упатство му се пријават заради запослување на надлежниот орган на службата за посредување на трудот и ако ги исполнуваат другите услови.

Надлежен орган на службата за посредување на трудот од ст. 1 и 2 на оваа точка е органот на службата за посредување на трудот надлежен според местото на постојаниот престој на завршениот ученик односно студент.

Кон членот 92

13. Инвалидите на трудот, до донесувањето на прописи за инвалидското осигурување, го остава-

руваат правото на паричен надоместок според одредбите од членот 6 став 2 на Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос.

14. Инвалидските пензионери, до донесувањето на прописи за инвалидското осигурување, по делумното или потполното оспособување за работа го остваруваат правото на паричен надоместок без оглед на работниот стаж, ако ги исполнуваат другите услови.

Кон членот 93

15. На работникот кој до денот на стапување на отслужување на воениот срок не го навршил работниот стаж од членот 89 точка 1 на Законот за работните односи, му се признава во работниот стаж за остварување на правото на паричен надоместок времето поминато во работен однос до стапувањето на отслужување или дослужување на воениот срок, ако по отпуштањето од војска во срок од еден месец се запосли или му се пријави на надлежниот орган на службата за посредување на трудот заради запослување.

Кон членот 94

16. Додека Сојузниот извршен совет не донесе прописи за височината на паричниот надоместок за време на привремената безработност, овој надоместок се определува според одредбите од чл. 6 и 9 точка 6 на Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос (член 417 точка 5 од Законот за работните односи).

17. Како тарифен став односно плата во смисла на точ. а) и б) на членот 6 од Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос се смета, и тоа:

1) како тарифен став — минималниот личен доход на работниците утврден со решение од стопанската организација, по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба, наголемен за 20%;

2) како плата — основната и полагајната плата намалени за износот на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба;

3) како плата на работник запослен кај приватен работодавец, — договорената плата според која на работникот му е пресметана заработката за последниот месец пред престанокот на работниот однос, а која служела како основ за определување на придонесот за социјално осигурување;

4) основ за пресметување на височината на паричниот надоместок на завршен ученик во стопанството или на ниже стручно училиште претставува најмалиот тарифен став за квалификуван работник од соодветно занимање во стопанската организација што ќе ја определи надлежниот орган на службата за посредување на трудот;

5) основ за пресметување на височината на паричниот надоместок на завршен ученик на средно стручно училиште или на студент на виша школа односно факултет претставува платата на почетниот платен разред од членот 66 на Законот за јавните службеници, по одбивање на придонесите од членот 65 став 3 на истиот закон.

Тарифниот став односно платата за иселениците-повратници, за раселените лица — југословенски државјани и за емигрантите од точката 23 став 2 на ова упатство се утврдува според одредбите под 4 и 5 на оваа точка.

18. Работникот има право на паричен надоместок за секој работен ден. Во работните дни се засметуваат и дните на државни празници, ако не паднат на ден на неделен одмор.

19. На работниците на кои работниот однос им престанал до 31 декември 1957 година, како и на работниците на кои работниот однос им престанал во 1958 година, а на кои минималниот личен доход

не им е определен според новите прописи, како основ за определување на височината на паричниот надоместок им служи тарифниот став односно платата според прописите што важеле до 31 декември 1957 година.

На работниците на кои работниот однос им престанал во 1958 година, а кои дополнително ќе поднесат уверение за утврдената височина на личниот доход односно платата според новите прописи, височината на паричниот надоместок им се утврдува во смисла на точката 17 под 1 и 2 на ова упатство.

Кон членот 95

20. Остварувањето на правото на додаток на деца во смисла на одредбите од овој член се врши според одредбите од Уредбата за додатоките на деца.

21. Правото на додаток на деца работникот го остварува преку органот на службата за посредување на трудот, на кој му е пријавен за времетраењето на привремената безработност.

Кон членот 97

22. Правото на надоместок според одредбите од овој член му припаѓа на работник што ќе биде повикан на отслужување односно дослужување на воениот срок за времето додека прима паричен надоместок.

Кон членот 98

23. Кон барањето за паричен надоместок работникот е должен да поднесе:

1) потврда од организацијата во која му престанал работниот однос, која ги содржи следните податоци:

а) начинот и причината на престанокот на работниот однос (со отказ од организацијата, со отказ од работникот или по заемна спогодба и др.);

б) денот на давањето на отказот и денот на разрешувањето на работникот од должноста, односно денот на престанокот на работниот однос;

в) тарифниот став односно платата во последниот месец пред престанокот на работниот однос, кои се утврдуваат во смисла на точката 17 од ова упатство;

г) височината и траењето на отпремнината;

2) уверение од надлежниот орган на општинскиот народен одбор за бројот на членовите на заедничкото домаќинство и за вкупните приходи на домаќинството.

Иселениците-повратници, раселените лица — југословенски државјани и емигрантите што од други земји ќе дојдат во Југославија, који според своето занимање се работници или службеници, и што ќе му се пријават на надлежниот орган на службата за посредување на трудот во срок од еден месец од денот на доаѓањето во Југославија, кон барањето за паричен надоместок поднесуваат само доказ од точката 24 на ова упатство.

24. Работникот на кој му е даден отказ со краток отказан срок отколку што е оној што му припаѓа според законот, се здобива со правото на паричен надоместок со истекот на овој отказан срок. Ако работникот поведе спор кај редовен суд и во спорот успее, надлежниот орган на службата за посредување на трудот има право на враќање на исплатените износи на паричниот надоместок за соодветниот дел од отказниот срок.

25. Поднесените документи за остварување на правото на паричен надоместок ги задржува надлежниот орган на службата за посредување на трудот во својата архива, освен работната книшка, што му ја враќа на работникот по направениот извод на потребните податоци.

26. Работниот однос во смисла на ставот 2 од овој член престанува со отказ, со истек на времето за кое е заснован и со престанок на работниот однос по спогодба.

Ако работникот биде разрешен од должноста пред истекот на отказниот срок во смисла на членот 338 став 1 од Законот за работните од-

носи, правото на паричен надоместок му припаѓа на работникот од денот на истекот на отказниот срок; ако работникот биде разрешен од должноста пред истекот на отказниот срок по свое писмено барање (член 338 став 2), правото на паричен надоместок му припаѓа на работникот од денот на разрешувањето од должноста. На работникот разрешен од должноста по истекот на отказниот срок во смисла на членот 336 од Законот за работните односи, правото на паричен надоместок му припаѓа од денот на разрешувањето од должноста.

Работниот однос заснован на определено време престанува со истекот на спогодбата за работа склучена на определено време, во смисла на членот 340 од Законот за работните односи.

Работниот однос по спогодба престанува со денот што е утврден за разрешување од должноста во смисла на членот 316 од Законот за работните односи, односно со денот на разрешувањето од должноста.

27. На работникот што остварил право на отпремнина, правото на паричен надоместок му тече од денот на истекот на времето за кое му е исплатена отпремнината.

#### Кон членот 99

28. Паричниот надоместок се исплатува петнаесетдневно или месечно напозад.

29. На работникот што ќе се запосли пред истекот на срокот за исплата на паричниот надоместок од претходната точка на ова упатство, паричниот надоместок му се пресметува до денот на запослувањето.

Врз основа на решението со кое на работникот му е признаено правото на паричен надоместок надлежниот орган на службата за посредување на трудот ѝ издава налог за исплата на паричниот надоместок на банката кај која се води сметката на тој орган. По извршената исплата на паричниот надоместок на корисникот, банката му доставува извештај за задолжувањето на органот на службата за посредување на трудот врз основа на чиј налог е извршена исплатата.

Од банката применетиот извештај за задолжувањето органот на службата за посредување на трудот го прилага кон документот врз основа на кој е наредена исплатата.

Органот на службата за посредување на трудот е должен да води список на дневните исплати, и тоа по корисниците и видовите на расходите, според образецот кој е составен дел од ова упатство.

По истекот на секој месец органот на службата за посредување на трудот е должен да го заклучи списокот на дневните исплати во текот на изминатиот месец. Органот на службата за посредување на трудот на општинскиот народен одбор е должен да му го достави овој список во два примерка на надлежниот орган на службата за посредување на трудот на околискиот народен одбор.

Органот на службата за посредување на трудот на околискиот народен одбор е должен, врз основа на примените списоци на исплатите извршени од страна на органите на службата за посредување на трудот на општинските народни одбори, да состави збиен список за своето подрачје и да му го достави на републичкиот орган на службата за посредување на трудот. Органот на службата за посредување на трудот на околискиот народен одбор е должен кон збирниот список да достави и по еден примерок од примените списоци на извршените исплати од страна на органите на службата за посредување на трудот на општинските народни одбори.

Републичкиот орган на службата за посредување на трудот е должен, врз основа на списоците на дневните исплати извршени од страна на органите на службата за посредување на трудот, да состави збиен список на исплатите за територијата на народната република.

#### Кон членот 100

30. Како ден на запослувањето во смисла на точката 1 од овој член се смета денот на стапувањето на работникот на работа, што се утврдува со извештајот на организацијата за запослувањето. Организацијата е должна за денот на стапувањето на работникот на работа да го извести надлежниот орган на службата за посредување на трудот во рок од три дена од денот на неговото стапување.

31. На работникот што се здобил со правото на пензија (инвалидска или старосна), паричниот надоместок му се исплатува до денот на стапувањето на пензијата во тек (точка 2 на овој член).

Надлежниот завод за социјално осигурување е должен на органот на службата за посредување на трудот што вршел исплата на паричниот надоместок да му ги врати исплатените износи на име паричен надоместок за времето од денот на признавањето на правото до стапувањето на пензијата во тек.

На работникот што наполнил определени години возраст од точката 2 на овој член, кој не го остварил правото на пензија, правото на паричен надоместок му припаѓа до крајот на месецот во кој работникот наполнил 65 односно работничка 55 години возраст.

32. Како ден на настанување трајна и наполна неспособност на работникот за работа во смисла на точката 3 од овој член се смета денот кога е утврдена неспособноста од страна на надлежниот завод за социјално осигурување.

33. Како ден на заминување на отслужување односно дослужување на воениот срок во траење подолго од три месеци во смисла на точката 4 од овој член, се смета денот кога работникот според поканата бил должен да му се јави на надлежниот воен орган.

Работникот повикан на отслужување односно дослужување на воениот срок подолго од три месеци, што ќе биде отпуштен од војска пред истекот на три месеци, во поглед на остварувањето на правото на паричен надоместок е изедначен со работникот повикан на дослужување на редовниот воен срок во траење до три месеци.

34. Како стручна квалификација во смисла на точката 5 од овој член се смета признаената стручна спрема.

При упатувањето на работа, органот на службата за посредување на трудот не може да упати работник со средна, виша или висока стручна спрема, односно квалификуван и висококвалификуван работник на работи за кои се бара стручна спрема пониска од онаа што ја има, освен во случајот од членот 102 на Законот за работните односи.

Полуквалификувани работници, помошни службеници и административни службеници што немаат виша стручна спрема и повеќе од пет години работа на административни работи, го губат правото на паричен надоместок ако не ја прифатат понудената работа за која се физички способни.

Органот на службата за посредување на трудот не може да упати работник на работа за чие вршење, според наодот од лекарот на јавната здравствена служба, тој не е физички способен.

35. Правото на паричен надоместок во смисла на точката 6 од овој член престанува со истекот на месецот во кој приходите на работникот и на членовите на неговото домаќинство се зголемени над износот утврден со одредбите од членот 9 точка 6 на Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос (член 417 точка 5 од Законот за работните односи).

Работникот е должен на надлежниот орган на службата за посредување на трудот да му пријави секоја промена на приходите што повлечува губење на правото на паричен надоместок или измена на износот на височината на паричниот надоместок.

Биро за посредување на трудот  
**МЕСЕЧЕН СПИСОК ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК**  
 за месец \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_

Реден број	Презиме и име на осигуреникот	Пол	Службеници		Работници	Паричен надоместок исплатен				Детски додаток исплатен		Забелешка		
			службеници	помошни службеници		квалификувани	неквалификувани	за време	за бројот на работните дни	исплатено во дните од колоната 9	за бројот на децата		исплатено во дните за бројот на децата од колоната 11	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Бр. \_\_\_\_\_

195— година

(Место)

(М. П.)

Точноста на списокот ја заверува,

Образец за примена на упатството  
 кон членот 99 од Законот за работните односи

(потпис на овластениот службеник)

36. Правото на паричен надоместок во смисла на точката 7 од овој член му престанува на работникот што е осуден на казната затвор во траење подолго од три месеци, и тоа со денот на правосилноста на пресудата.

Кон членот 101

37. Работникот е должен да му се јавува со цел за запослување на надлежниот орган на службата за посредување на трудот.

Начинот на редовното јавување на работникот на надлежниот орган на службата за посредување на трудот го определува според месните прилики органот на управата надлежен за прашањата на трудот и на работните односи на општинскиот односно околинскиот народен одбор.

На работникот во смисла на точката 1 од овој член му се запира исплатата на паричниот надоместок поради неуредно пријавување на надлежниот орган на службата за посредување на трудот, и тоа од денот на последното јавување до денот на повторното јавување.

Оправданоста за непријавување во определени денови, надлежниот орган на службата за посредување на трудот ја цени според мерилата според кои се цени изостанувањето од работа.

Органот на службата за посредување на трудот е должен секое јавување на работник во дните што ги определил да го запише во контролниот лист (личниот картон) на работникот, и да го евидентира во својата картотека.

38. Органот на службата за посредување на трудот не може да упати работник без негова согласност на стручно оспособување односно преквалификација за работа за која се бара пониска стручна спрема од стручната спрема што ја има работникот (точка 2 од овој член).

39. Работникот на кој во смисла на точката 3 од овој член му е задрен паричниот надоместок поради издржување на казната затвор во траење до три месеци, го остварува правото на паричен надоместок со денот на јавувањето на надлежниот орган на службата за посредување на трудот по пуштањето од затвор.

Кон членот 102

40. Органот на службата за посредување на трудот може висококвалификуван работник односно работник со виша или висока стручна спрема да упати на работи на квалификуван работник односно на работи за кои се бара средна стручна

спрема, а квалификуван работник односно работник со средна стручна спрема — на работи за полуквалификуван работник односно на работи за кои се бара неполна стручна спрема.

Органот на службата за посредување на трудот е должен да води посебни списоци на работниците што ги упатил привремено да вршат работи што не им одговараат на нивните стручни квалификации, за да биде обезбедено нивното првенствено запослување на работи што му одговараат на степенот на нивната стручна спрема.

41. Правото на паричен надоместок во смисла на ставот 3 од овој член му престанува на работник со денот кој надлежниот орган на службата за посредување на трудот ќе го определи како ден за јавување на работникот на организацијата на која ѝ се упатува на работа.

Кон членот 103

42. Ако работникот одбие да го прифати понуденото запослување поради тоа што смета дека тоа не им одговара на неговите физички способности, надлежниот орган на службата за посредување на трудот е должен да го упати во смисла на ставот 2 од овој член до определениот лекар на јавната здравствена служба, заради утврдување способноста за вршење на понудената работа.

Ако работникот не е задоволен со наодот од определениот лекар на јавната здравствена служба во поглед на својата физичка способност за вршење на понудената работа, има право во рок од 24 часа да и се обрне на надлежната лекарска комисија на околинскиот завод за социјално осигурување.

Лекарската комисија од претходниот став е должна да го даде својот наод во рок од три дена.

Кон членот 104

43. На лицата што имаат право на повластено возење надлежниот орган на службата за посредување на трудот ќе им издава објави со повластица за кредитирано возење. Овластени службеници на железничките, паробродските и автобуските станици ќе ја задржат признаницата за кредитирано возење, додека на објавата ќе стават жиг на станицата и ќе му ја предадат на носителот заедно со возниот билет. На возниот билет овластениот сообраќаен службеник е должен да го запише зборот: „запослување“, што на железничките и на другите органи ќе им служи како податок за контрола

дали возниот билет навистина го користи лицето на кое му е издадена објавата.

44. При издавањето на објавата со признаница надлежниот орган на службата за посредување на трудот ја задржува за себеси матицата, кон која ја приклучува потврдата од организацијата дека работникот на кој му е издадена потврдата ќе биде примен на работа во таа организација. Ако работникот се упатува врз основа на пријавените потреби на организацијата, надлежниот орган на службата за посредување на трудот на грбот од матицата ќе го означи бројот на актот со кој организацијата барала определен број работници. Работникот ќе го потврди на матицата приемот на објавата и признаницата. Матицата служи за контрола на пресметката на кредитираните билети и како основ за евиденција.

Кон членот 105

45. Објавата за повластено возење важи само со личната карта и со возниот билет.

Членовите на фамилијата под 16 години возраст, што во смисла на постојните прописи немаат лична карта, можат да користат повластено возење само ако патуваат со работникот од кој го изведуваат своето право, односно со член на фамилијата на таков работник што има лична карта.

Кон членот 106

46. Работникот што се упатува во друго место заради стапување на работа, има право на повластица во возењето во износ од 75% од полната возна цена на најевтиното превозно средство.

Кон членот 107

47. По барање од работникот траењето на привремената безработност да му се признае во работен стаж, надлежниот орган на службата за посредување на трудот е должен да донесе решение за признавање односно за одбивање на барањето за признавање на привремената безработност во работен стаж.

Времето на привремената безработност признаено во работниот стаж надлежниот орган на службата за посредување на трудот го внесува во работната книшка на работникот.

48. На членовите на фамилијата на работникот, што се здобил со правото на годишен одмор до денот на престанокот на работниот однос, им врши заверка на легитимацијата за повластено возење надлежниот орган на службата за посредување на трудот, ако тие овој одмор го користат за време траењето на привремената безработност на носителот на ова право.

Кон членот 108

49. Решение по барањето на работникот за признавање на паричниот надоместок (член 89), за одобрување на повластеното возење (член 104), за одобрување премин во друго место (член 89) и за признавање на траењето на привремената безработност во работен стаж (член 107) донесува надлежниот орган на службата за посредување на трудот во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето односно од денот кога работникот ги поднесол документите што бил должен да ги приложи кон барањето.

50. Надлежниот орган на службата за посредување на трудот против чие решение работникот поднесува жалба, е должен да ја упати жалбата во рок од три дена од денот на нејзиното примање до органот на управата надлежен за работите на трудот и на работните односи на околинскиот народен одбор.

## II

51. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 158

10 февруари 1958 година

Секретар за трудот  
на Сојузниот извршен совет,  
Мома Марковиќ, с. р.

## 101.

Врз основа на членот 43 став 4 и членот 442 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет пропишува

### ВТОРО УПАТСТВО

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

1. Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале во службата во својство на приправник, а наполниле две години стаж и го положиле стручниот испит за звањето за кое се приготвуваат, ќе се преведат, согласно со членот 167 од Законот за јавните службеници, во соодветното звање и ќе се распоредат во почетниот платен разред на звањето во кое се проведуваат, со важење од 1 јануари 1958 година. Од овој ден ќе се смета времето за натамошно напредување во платниот разред и во случај ако службеникот на 31 декември 1947 година имал повеќе од две години стаж.

Одредбата од претходниот став ќе се примени и на другите службеници што на 31 декември 1957 година се затекнале во службата во својство на приправник, со тоа што со условите во поглед на стабот и на стручниот испит да се здобијат дополнително. На пример, ако службеник што се затекнал во својство на приправник ќе наполни две години приправнички стаж на 7 април 1958 година, а стручниот испит ќе го положи на 20 април 1958 година, ќе се донесе решение за назначување во соодветното звање и за распоредување во почетниот платен разред на звањето, со важење од 20 април 1958 година.

2. Службениците што се затекнале во почетното звање од кој и да е вид, за кое според досегашните прописи не бил предвиден приправнички стаж и стручен испит, или само стручниот испит, а според новите прописи е предвиден (на пример, службениците во звањето детска гледачка), се преведуваат во соодветното звање под услов да го положат стручниот испит, ако на 1 јануари 1958 година имале помалку од две години служба. Во ваков случај службеникот е должен да го положи пропишаниот стручен испит до крајот на 1959 година. Неположениот стручен испит не може да биде пречка за напредување во повисок платен разред до крајот на 1959 година, ако службеникот во овој рок ќе ги исполни другите услови за такво напредување.

3. Одредбата на членот 404 став 1 ќе се примени и во случаите кога службеникот е назначен во звањето под услов да го положи стручниот испит, а тој во определениот рок не го положи (член 26 став 2 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54 и соодветни одредби од други прописи).

4. Службениците во звањето сметковен режисер, даночен извршител, царински складничар и царински надзорник се преведуваат во соодветните звања од членот 150 на Законот за јавните службеници и се распоредуваат во платниот разред во кој се затекнале. Ако службеникот во ова звање има периодско покачување се распоредува во непосредно повисокиот платен разред. Времето поминато со периодско покачување му се смета за добивање на наредниот платен разред.

5. Службениците што се затекнале како приправници за звањето канцелариски референт, а имаат средна школа или на неа соодветна спрема, ќе се преведат за приправници на канцелариски референти и ќе се распоредат во непосредно повисокиот платен разред, согласно со точката 17 став 2 од Упатството за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57).

6. Службениците на станбени заедници (член 369 став 2 од Законот за јавните службеници)

преведуваат и се распоредуваат во платните разреди според чл. 198 и 199 од Законот за јавните службеници, со тоа што не им се определуваат звањата (член 370 став 1 од законот). Ако се во прашање службеници што вршат сметководствени и канцелариски работи, добиваат звања од чл. 150 и 151 на законот (член 370 став 2 од законот).

Службениците од претходниот став што немаат потребна школска спрема се преведуваат, според членот 199 од законот, според спремата постигната во праксата, под услов во рок од две години да положат посебен испит за признавање на соодветната стручна спрема. (На пример, ако, согласно со членот 370 став 1 од законот, службеникот се преведува за службеник од трета група, XII платен разред, а нема завршена средна школа, во решението за преведување ќе се наведе дека е службеникот должен во рок од две години да положи посебен испит за признавање на средната стручна спрема). Ако ваквиот службеник има соодветна спрема, но не го положил стручниот испит, ќе се примени одредбата од членот 198 став 3 од законот.

Ако на службениците од претходните ставови при преведувањето им се определува платен разред од трета, втора или прва група, кој му одговара на повисокото а не на почетното звање на управните службеници (на пример, се преведува за службеник од трета група XI платен разред, што му одговара на звањето референт за кое е предвидена средна стручна спрема), за таквите решенија, согласно со членот 198 став 2 од законот, потребна е согласност на комисијата од членот 18 на законот.

7. Одредбата од членот 399 став 3 се применува така што службениците кои во III платен разред поминале до три години, добиваат прво периодско покачување, а службениците што во платниот разред поминале повеќе од три години — второ периодско покачување.

8. На службеник што се затекнал во звањето помошник на околински јавен правобранител, мусе определува звањето на управен службеник, сообразно со членот 198 од Законот за јавните службеници.

9. Службениците што се затекнале во служба на 31 декември 1957 година, а ги исполниле условите за старосна пензија, се преведуваат во соодветното звање и се распоредуваат во платните разреди како и другите службеници.

10. Согласно со одредбата од членот 404 став 2 од законот, унапредувањето во повисоко звање или во повисок платен разред ќе се врши според досегашните прописи, со тоа што оценката за работата на службеникот, во случај на примена на членот 36 став 2 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, ќе ја дава комисијата за оценување на службениците која се формира според Законот за јавните службеници од законот, унапредувањето во повисоко звање или жбеници. Решение за унапредување донесува сторешината кој според Законот за јавните службениците е надлежен за тоа.

11. Службениците од членот 405 став 2 на Законот за јавните службеници што на денот на влегувањето во сила на овој закон имале прво периодско покачување, а кои според вкупните години на службата признаени за напредување би имале право на второ периодско покачување, се распоредуваат во VII платен разред со прво периодско покачување.

12. Договорите за хонорарна служба (член 50 од Законот за јавните службеници), без оглед на тоа дали хонорарниот службеник според склучениот договор ќе работи полно работно време или само ограничено (два или три часа дневно), подлежат на оценката на законитоста според членот 79 од Законот за јавните службеници, бидејќи е во прашање службенички (работен) однос кој е од ист карактер како и службеничкиот однос кој се засновува според решението за назначување.

13. Образецот за решение ОР-1, кој е даден кон Упатството за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници, служи и за решенија за преведување на службениците запослени во установите за кои не се установени звања (член 370) или не се донесени посебни правилници (член 374), со тоа што во решението наместо звање ќе се стави соодветна група.

14. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2233/1

14 февруари 1958 година

Секретар  
за општа управа на Сојузниот  
извршен совет,  
Буксан Љумовиќ, с. р.

## 102.

Врз основа на членот 137 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/57), Сојузната изборна комисија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ КОГА ЌЕ ГЛАСААТ ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО ГЛАСААТ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА КАЈ ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА ИЛИ НА ПОМОРСКИ И РЕЧНИ БРОДОВИ**

1. Југословенските државјани што на изборите за народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина ќе гласаат на избирачките места кај дипломатски и конзуларни претставништва или на поморски и речни бродови, ќе гласаат на 16 март 1958 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 72

11 февруари 1958 година

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,  
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

## 103.

Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА**

Во Околинската изборна комисија за Изборната околица Крижевци (под бр. 150 од Решението) се именува:

на упразнетото место на секретар Надрамија Александар, службеник на ОНО Крижевци.

Бр. 105

17 февруари 1958 година

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,  
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за пониската норма на придонесот за станбена изградба за селскостопанските организации објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Во точката 2, во вториот и третиот ред, место зборовите: „што во свој состав имаат индустриски погони, за тие погони“ треба да стојат зборовите: „што вршат и неселскостопански дејности, за тие дејности“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 февруари 1958 година,

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Во точката 26 во 5 ред по зборот: „разред“ треба да се додадат зборовите: „со прво периодско покачување“.

Од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, Белград, 5 февруари 1958 година.

### РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 17 од Законот за јавните службеници, во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ

I. За претседател и постојани членови на Сојузната комисија за службенички работи се именуваат:

за претседател

Раја Недељковиќ, досегашен народен пратеник на Сојузната народна скупштина,

за заменик претседател

Петар Ивиќевиќ, државен потсекретар во Сојузниот извршен совет,

за членови

Душан Ломпар, помошник на сојузниот државен секретар за работи на финансиите,

др Лавослав Каделбург, помошник секретар за општа управа на Сојузниот извршен совет,

Владо Николиќ, помошник секретар на Сојузниот извршен совет.

Мухамед Гребо, началник на секретар во Административниот секретаријат на Сојузниот извршен совет,

за секретар

Гуро Поткоњак, началник на одделение во Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, кој како член на Комисијата се назначува да врши должност во Комисијата како постојана службена должност.

Два члена на Комисијата ќе определи Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.

II. За привремени членови на Комисијата се именуваат:

инж. Алојз Дулар, државен советник на Сојузниот завод за стопанско планирање,

инж. Спасоје Велимировиќ, помошник секретар за трудот на Сојузниот извршен совет,

Владимир Цериќ, помошник државен секретар за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет,

Родолуб Јемуовиќ, помошник секретар за просвета и култура на Сојузниот извршен совет,

Никола Миљаниќ, генерален директор на Народната банка на ФНРЈ,

инж. Милун Ивановиќ, помошник државен секретар во Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет,

др Војислав Гукановиќ, државен советник во Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет,

Богдан Перовиќ, заменик на сојузниот јавен обвинител,

Исо Његован, советник во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 13

31 јануари 1958 година

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 46) од Уредбата за осигување и укинување на определените сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/57 и 6/58), во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА СПОРЕД ЧЛЕНОТ 73 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Сојузната комисија за признавање правото на пензија според членот 73 став 2 од Законот за пензиското осигурување се именуваат, и тоа:

за претседател:

Велимир Стојниќ, член на Сојузниот извршен совет.

за членови:

Зденка Кидрич, член на Централниот одбор на Здружението на резервните офицери на Југославија,

Неда Божиновиќ, секретар на Централниот одбор на Сојузот на борците на Народноослободителната војна,

Зденко Хас, директор на Сојузниот завод за социјално осигурување,

Милош Зекиќ, генерал-мајор на ЈНА,

Душан Шијан, член на Извршниот одбор на Сојузниот завод за социјално осигурување,

за секретар:

Божа Павловиќ, началник во Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Б. бр. 14

14 февруари 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за Правниот совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55 и 19/56), во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ

1. Покрај веќе именуваните членови на Правниот совет во Решението Б. бр. 1716 од 12 октомври 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/55), за нови членови на Правниот совет се именуваат, и тоа:

др Владислав Брајковиќ, професор на Правниот факултет во Загреб,

др Владимир Гросман, адвокат во Љубљана,

Мирко Хочевар, помошник секретар за општи стопански работи на Извршниот совет на НР Словенија,

Тихомир Јањиќ, судија на Сојузниот врховен суд, др Мустафа Камариќ, доцент на Правниот факултет во Сараево,

Илија Костиќ, генерал-мајор на ЈНА,

др Миливој Рукавина, јавен обвинител на НР Хрватска,

Божа Вујошевиќ, секретар за законодавство и организација на Извршниот совет на НР Црна Гора.

2. Според својата положба член е на Правниот совет Вуксан Љумовиќ, секретар за општа управа на Сојузниот извршен совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Б. бр. 15

14 февруари 1958 година

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на точ. III ст. 1 од Одлуката за организацијата на управувањето на Државниот осигурителен завод („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/57), во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД**

1. Во Управниот одбор на Државниот осигурителен завод се именуваат и тоа:

за претседател:  
Дермастија Маријан, претседател на Народниот одбор на околицата Љубљана,

за потпретседател:  
Букајловки Бранко, државен секретар за работи на финансиите на НР Србија,

за членови:  
Ломзар Душан, помошник државен секретар во Сојузниот државен секретаријат за работи на финансиите.

Ивановиќ Милун, помошник државен секретар во Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет,

Миланкиќ Никола, генерален директор на Главната централа на Народната банка,

Антонијевиќ Слободан, директор на Претпријатието „Гранекспорт”, Белград и член на Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора,

Томкиќ Станко, директор на рудникот на Јаслен „Крека”, Крека и член на Управниот одбор на Сојузната индустриска комора,

Хоциќ Смајко, директор на Општо-градежното претпријатие „7 јули”, Белград, како претставник на Сојузната градежна комора,

Дунѓеровиќ Љубомир, началник на Персоналното одделение на Железничкото транспортно претпријатие, Белград, и член на Управниот одбор на Сојузната сообраќајна комора,

Паниќ Стојко, претседател на Сојузната селско-стопанско-шумарска комора на Автономна Покраина Војводина и член на Управниот одбор на Сојузната селско-стопанско-шумарска комора на Југославија,

Барбиќ Мате, претседател на Сојузот на угостителските комори на Југославија и претседател на Угостителската комора на НР Хрватска,

Матијашкиќ Фрањо, претседател на Занаетчицката комора на НР Хрватска и член на Претседателството на Управниот одбор на Сојузот на занаетчицките комори на Југославија,

Вишњиќ Ратомир, директор на Претпријатието „Гвајмар”, Белград и член на Управниот одбор на Сојузот на трговските комори на Југославија,

Петровиќ Петар, службеник на Главниот задружен сојуз на Југославија,

Вивола Маријан, член на Секретаријатот на Централниот Совет на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Чеповиќ Света, претседател на Народниот одбор на општината Стари град во Белград, како претставник на Постојаната конференција на градовите на Југославија.

2. Генералниот директор на Државниот осигурителен завод е член на Управниот одбор на Државниот осигурителен завод по својата положба.

3. Во Управниот одбор на Државниот осигурителен завод влегуваат и шест претставници на работниот колектив што ги избираат работниците и службениците на Државниот осигурителен завод.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

В. бр. 16

14 февруари 1958 година

**Сојузен извршен совет**

Секретар, Потпретседател,  
Венко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

**СОДРЖИНА:**

Страна

87. Уредба за звањата и платите на службениците на органите на внатрешните работи	109
88. Уредба за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници	114
89. Уредба за давање кредити на земјоделските задруги за остварување кооперација во селскостопанското производство	119
90. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации	120
91. Одлука за евиденција и контрола на цените на определени производи	121
92. Одлука за овластување на одборите на Сојузниот извршен совет за давање согласност на прописите што се донесуваат врз основа на Законот за јавните службеници	122
93. Одлука за посебниот додаток на службениците запослени на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија	122
94. Правилник за пресметување и уплатување на амортизацијата, на интересот на фондот на основните средства и на интересот на фондот на обртните средства на стопанските организации	123
95. Наредба за привремено уплатување на аконтации од приходите на буџетите и фондовите од страна на стопанските организации за 1958 година	129
96. Наредба за ослободување од плаќање на амортизација и интерес на основните средства на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство	130
97. Наредба за условите за пуштање во промет на цигарињата „Драва“	130
98. Упатство за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи	130
99. Објаснение за начинот на легализацијата на оние исправи што ги издава или ги заверува Амбасадата на Кралството Шведска во Бон како заштитничка на интересите на Федеративна Народна Република Југославија во СР Германија	132
100. Упатство за спроведување на одредбите од Законот за работните односи за правата на работниците за време на привремена безработност	133
101. Второ упатство за спроведување на одредбите од IV дел од Законот за јавните службеници	137
102. Решение за определување на денот кога ќе гласаат југословенските државјани што гласаат на избирачките места кај дипломатски и конзуларни претставништва или на поморски и речни бродови	138
103. Решение за измена на Решението за именување околински изборни комисији за избирање на пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина	138
Исправка на Одлуката за пониската норма на придонесот за станбена изградба за селскостопанските организации	138
Исправка на Упатството за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници	139